

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД СКОПЈЕ

Финансиски извештаи

За годината завршена на 31 декември 2016 година

Со Извештај на независниот ревизор

Содржина

Извештај на независниот ревизор

Финансиски извештаи

Извештај за сеопфатна добивка	1
Извештај за финансиска состојба	5
Извештај за промените во капиталот	10
Извештај за паричниот тек	12
Белешки кон финансиските извештаи	15

Годишен извештај за работењето

Неревидирана годишна сметка

Извештај на
независниот
ревизор



КПМГ Македонија ДОО Скопје
Ул. „Филип Втори Македонски“ бр.3
Скопје 1000, Република Македонија
+389 (2) 3135 220
mk-office@kpmg.com
kpmg.com/mk

**Извештај на независниот ревизор до акционерите на ВИНЕР - Виена
Иншуренс Груп АД Скопје**

Извештај за финансиските извештаи

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на ВИНЕР- Виена Иншуренс Груп АД Скопје ("Друштвото") кои се состојат од билансот на состојба на 31 декември 2016 година, извештаите за билансот на успех, промените во капиталот и паричниот тек за годината тогаш завршена, и белешките кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување и реална презентација на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, како и за таква интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за да се овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да искажеме мнение за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Република Македонија во Службен Весник бр. 79 од 11 јуни 2010 година. Овие стандарди изискуваат да се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и оценките на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледавме соодветните интерни контроли воспоставени во Друштвото за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мнение за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува осврт на користените сметководствени принципи и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.

Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мнение.

Мнение

Според наше мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиска состојба на Друштвото на 31 декември 2016 година, како и неговата финансиска успешност и неговиот паричен тек за годината тогаш завршена, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Годишен извештај за работата на Друштвото изготвен согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва

Согласно изискувањата на член 34(д) од Законот за ревизија, ние известуваме дека историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај на Друштвото, изготвен од раководството согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва, се конзистентни во сите материјални аспекти, со годишната сметка на Друштвото и со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи на Друштвото, на и за годината која завршува на 31 декември 2016 година. Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка на Друштвото која што беше одобрена од Надзорниот одбор на Друштвото на 10 март 2017 година и за изготвување на годишниот извештај на активностите на Друштвото, кој што беше одобрен од Надзорниот одбор на Друштвото на 10 март 2017 година.

Скопје, 30 март 2017 година

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР НА РМ
Гордана Никушевска



КПМГ Македонија ДОО
Управител
Гордана Никушевска



Финансиски
извештаи

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)

	Белешка	2016	2015
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		509.887	459.626
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)		338.558	298.830
1. Бруто полисирана премија за осигурување	7	801.485	683.537
2. Бруто полисирана премија за соосигурување		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	7	(439.733)	(361.510)
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	7	(47.036)	(29.278)
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	7	23.842	6.081
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	8	30.392	26.993
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти		-	-
2.1 Приходи од наемнини		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти		-	-
3. Приходи од камати	8	27.365	26.659
4. Позитивни курсни разлики	8	2.408	287
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)		-	-
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка		-	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања		-	-
7. Останати приходи од вложувања	8	619	47
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	9	125.064	115.905
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	9	5.302	9.319
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ		10.571	8.579

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

	Белешка	2016	2015
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		(461.529)	(412.386)
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)	10	(173.977)	(141.290)
1. Бруто исплатени штети	10	(773.777)	(339.610)
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања		6.018	5.493
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	10	606.243	191.309
5. Промени во бруто резервите за штети	10	466.782	(624)
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	10	(479.243)	2.142
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		159	(2.801)
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување)	11	159	(2.801)
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	11	159	(2.801)
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување		-	-

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

Белешка	2016	2015	
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ			
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	11	(1.753)	(7.252)
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)		(823)	(7.142)
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО		(930)	(110)
1. Трошоци за стекнување		(240.458)	(220.112)
1.1 Провизија	12	(127.500)	(110.017)
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	12	(61.437)	(52.744)
1.3 Останати трошоци за стекнување	12	(57.746)	(50.125)
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување	12	(10.393)	(12.846)
2. Административни трошоци		2.076	5.698
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	13	(112.958)	(110.095)
2.2 Трошоци за вработените	13	(11.110)	(8.824)
2.2.1 Плати и надоместоци	13	(23.640)	(21.518)
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата		(23.340)	(21.421)
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување		-	-
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени		-	-
2.3. Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки		(300)	(97)
2.4 Останати административни трошоци		(4.946)	-
2.4.1 Трошоци за услуги	13	(73.262)	(79.753)
2.4.2 Материјални трошоци	13	(45.586)	(49.337)
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	13	(7.312)	(7.604)
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА		(20.364)	(22.812)
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста		(1.456)	(1.395)
2. Трошоци за камати		-	-
3. Негативни курсни разлики	14	(1.456)	(1.395)
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)		-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања		-	-
6. Останати трошоци од вложувања		-	-
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		(39.903)	(38.103)
1. Трошоци за превентива	15	-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	15	(39.903)	(38.103)
Биланс на успех (продолжува)			

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА
 ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА
 IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКЛУЧУВАЈКИ И
 ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА
 X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД
 ОДДАНОЧУВАЊЕ
 XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД
 ОДДАНОЧУВАЊЕ
 XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА
 XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК
 XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО
 ОДДАНОЧУВАЊЕ
 XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО
 ОДДАНОЧУВАЊЕ

Белешка	2016	2015
16	1.301	3.485
17	(5.442)	(4.918)
	48.358	47.240
	-	-
18	(6.180)	(5.472)
	42.178	41.768
	-	-

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)

	Белешка	2016	2015
АКТИВА			
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1. Гудвил		-	-
2. Останати нематеријални средства		-	-
B. ВЛОЖУВАЊА		783.643	732.461
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста			
1.1 Земјиште		-	-
1.2 Градежни објекти		-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста	19	993	1.021
2.1 Земјиште		-	-
2.2 Градежни објекти		993	1.021
2.3 Останати материјални средства		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ			
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група – подружници		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	20	19.090	16.352
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА		763.560	715.088
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	21	484.075	484.000
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година			
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	21	484.075	484.000
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба	21	44.626	15.652
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	21	44.626	15.652
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови		-	-

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

Белешка	2016	2015
3. Финансиски вложувања за тргување	-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	-	-
4. Депозити, заеми и останати пласмани	234.859	215.436
4.1 Дадени депозити	21 226.434	211.053
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	-	-
4.3 Останати заеми	-	-
4.4 Останати пласмани	21 8.425	4.383
5. Деривативни финансиски инструменти	-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ	29 293.873	749.274
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	29 127.110	103.268
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	29 166.763	646.006
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	22 -	95
1. Одложени даночни средства	-	-
2. Тековни даночни средства	22 -	95
Ѓ. ПОБАРУВАЊА	270.578	263.512
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ	23 144.298	135.479
1. Побарувања од осигуреници	23 144.298	135.479
2. Побарувања од посредници	-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	-	-

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

	Белешка	2016	2015
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ			
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	24	55.604	45.455
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување		-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	24	55.604	45.455
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА			
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	25	70.676	82.578
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	25	52.954	63.230
3. Останати побарувања	25	15.087	17.240
	25	2.635	2.108
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ			
E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		38.645	50.192
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)			
1. Опрема	19	27.234	24.997
2. Останати материјални средства		26.950	24.808
		284	189
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ			
1. Парични средства во банка	27	11.411	25.195
2. Парични средства во благајна	27	10.414	23.941
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	27	83	100
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	27	-	-
		914	1.154
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР			
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА			
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	26	24.113	22.038
2. Одложени трошоци на стекнување		-	-
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	26	24.113	22.038
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ			
		-	-
S. ВКУПНА АКТИВА		1.410.852	1.817.572
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА		71.894	266

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

Белешка	2016	2015
ПАСИВА		
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ		
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ		
28 1. Запишан капитал од обични акции	340.711	322.201
28 2. Запишан капитал од приоритетни акции	247.037	247.037
3. Запишан а неплатен капитал	247.037	247.037
	-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	-	-
1. Материјални средства	-	-
2. Финансиски вложувања	-	-
3. Останати ревалоризациони резерви	-	-
IV. РЕЗЕРВИ	45.824	31.901
1. Законски резерви	45.824	31.901
2. Статутарни резерви	-	-
3. Резерви за сопствени акции	-	-
4. Откупени сопствени акции	-	-
5. Останати резерви	-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	5.672	1.495
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	42.178	41.768
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	-	-
B. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ		
V. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ	29 670.081	1.089.984
I. Бруто резерви за преносни премии	29 330.511	283.474
II. Бруто математичка резерва	-	-
III. Бруто резерви за штети	29 337.365	804.147
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	29 2.205	2.363
V. Бруто еквилизациона резерва	-	-
VI. Бруто останати технички резерви	-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ	30 23.619	20.406
1. Резерви за вработени	4.139	2.475
2. Останати резерви	19.480	17.931
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	1.320	2.178
1. Одложени даночни обврски	-	-
2. Тековни даночни обврски	1.320	2.178
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	-	-

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

Ж. ОБВРСКИ

I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

1. Обврски спрема осигуреници
2. Обврски спрема застапници и посредници
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување

II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ

1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување
2. Обврски по основ на учество во надомест на штетис
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување

III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување
2. Обврски по основ на финансиски вложувања
3. Останати обврски

3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА

S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА

И. ВКУПНА ПАСИВА

J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА

Белешка	2016	2015
31	373.793	334.387
31	14.315	19.894
31	14.256	19.894
	-	-
	59	+
31	266.894	208.841
31	266.894	208.841
	-	-
	-	-
31	92.584	105.652
31	53.010	56.145
	-	-
31	39.574	49.507
31	1.328	48.416
	-	-
	1.410.852	1.817.572
	71.894	266

Финансиските извештаи беа одобрени од Надзорниот одбор на 10 март 2017 година и потпишани во нивно име од:

д-р Зоран Нарашанов
 Генерален директор и
 Претседател на Управен одбор

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештај за годината завршена на 31 декември 2016

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за промените во капиталот

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви Резерви за сопствени акции и акции	Останати резерви	Вкупно резерви	Откупени сопствени акции	Резервационна резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка за тековната година	Вкупно капитал и резерви
Состојба на 1 Јануари 2015 година	28	247.037	-	26.919	-	-	-	26.919	-	-	(7.420)	22.369	288.905
Промена во сметководствените политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 Јануари 2015 година – преправено	28	247.037	-	26.919	-	-	-	26.919	-	-	(7.420)	22.369	288.905
Добивка или загуба за 2015 година	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.768	41.768
Добивка или загуба за 2015 година		-	-	4.983	-	-	-	4.983	-	-	-	(4.983)	41.768
Несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од продажба вложувања		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	4.983	-	-	-	4.983	-	-	-	(4.983)	-
Сопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17.386)	(8.471)
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.471)	(8.471)
Останата распределба на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.915	(8.915)	-
Состојба на 31 декември 2015 година	28	247.037	-	31.901	-	-	-	31.901	-	-	1.495	41.768	322.201

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештај за годината завршена на 31 декември 2016

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за промените во капиталот (продолжува)

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитиран и акции	Резерви			Откупани сопствени акции	Ревалиризациска резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции					
Состојба на 1 јануари 2016 година	28	247.037	-	31.901	-	-	-	-	1.495	41.768	322.201
Промена во сметководствените политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2016 година – преравнено	28	247.037	-	31.901	-	-	-	-	1.495	41.768	322.201
Добивка или загуба за 2016 година	28	-	-	-	-	-	-	-	-	42.178	42.178
Добивка или загуба за 2016 година	28	-	-	13.923	-	-	-	-	-	42.178	42.178
Несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	(13.923)	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	13.923	-	-	-	-	-	(13.923)	-
Сопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	4.177	(27.845)	(23.668)
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	(23.668)	(23.668)
Останата распределба на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	4.177	(4.177)	-
Состојба на 31 декември 2016 година	28	247.037	-	45.824	-	-	-	-	5.672	42.178	340.711

Извештај за паричниот тек

Во илјади денари

А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ**I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ**

1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси
2. Премија за реосигурување и ретроцесија
3. Приливи од учество во надомест на штети
4. Примени камати од работи на осигурување
5. Останати приливи од деловни активности

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија
4. Надоместоци и други лични расходи
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување
6. Платени камати
7. Данок на добивка и останати јавни давачки
8. Останати одливи од редовни активности

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ**IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ**

Белешка	2016	2015
	1.261.031	819.701
	800.295	678.357
	-	-
	422.637	103.805
	-	-
	38.099	37.539
	(1.208.762)	(675.363)
	(795.212)	(307.191)
	-	-
	(124.805)	(110.827)
	(82.055)	(85.923)
	(134.095)	(58.642)
	-	-
	(3.954)	(6.326)
	(68.641)	(106.454)
	52.269	144.326
	-	-

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за паричниот тек (продолжува)

Во илјади денари

Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

1. Приливи по основ на нематеријални средства
2. Приливи по основ на материјални средства
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка
8. Приливи од камати

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

1. Одливи по основ на нематеријални средства
2. Одливи по основ на материјални средства
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка
8. Одливи од камати

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

Белешка	2016	2015
	621.879	235.757
	-	-
	3.634	-
	-	-
	-	-
	-	-
	588.728	211.923
	-	-
	29.517	23.834
	(664.264)	(373.769)
	-	-
	(11.919)	(10.192)
	-	-
	(44.354)	(15.605)
	(75)	(207.000)
	(607.916)	(140.972)
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	(42.385)	(138.012)

Извештај за паричниот тек (продолжува)

Во илјади денари

Белешка	2016	2015
В. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	(23.668)	(8.470)
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	(23.668)	(8.470)
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	(23.668)	(8.470)
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ	1.882.910	1.055.458
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ	(1.896.694)	(1.057.602)
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ	-	-
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ	(13.784)	(2.144)
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	25.195	27.339
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	-	-
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	11.411	25.195
27		

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

1. Општи информации

ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија на бул. Борис Трајковски бр. 62, 1000 Скопје, Република Македонија.

Друштвото е регистрирано за вршење на 17 класи на неживотно осигурување, а најзначајна активност на Друштвото е осигурување од одговорност кон трети лица.

2. Основа за изготвување

(а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во “Правилникот за водење сметководство” во Службен весник и “Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси” објавен во Службен весник, и се презентирани во согласност со “Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на Годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување” објавен во Службен весник.

Финансиските извештаи на Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2016 година беа одобрени за издавање од страна на Надзорниот Одбор на Друштвото на 10 март 2017 година.

(б) Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност, освен за:

- средствата расположливи-за-продажба кои што се мерат по објективна вредност.

(в) Функционална и известувачка валута

Ставките коишто се вклучени во финансиските извештаи се прикажани во валутата на примарното економско окружување во кое делува Друштвото (функционална валута). Финансиските извештаи се прикажани во МКД, којшто е функционална и известувачка валута на Друштвото, искажани во илјади денари.

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

2. Основа за изготвување (продолжение)

(г) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги во предвид околностите, и претставуваат основа за донесување на судови за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Расудувањата направени од страна на раководството при примената на сметководствените политики кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во белешка 4.

(д) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се во евра. Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2015 и 2016 година беа како што следи:

	2016 МКД	2015 МКД
1 ЕУР	61,48	61,59

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

(а) Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обесштети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од следните променливи компоненти: каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се обезбедува во случај на промена на нефинансиска променлива компонента која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

(б) Договори за осигурување

(i) Признавање и мерење

Општи договори за осигурување

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии. Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанување на ризикот за времетраење на период на безвреднување, врз основа на моделот на преземени ризици.

Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период, како и директно поврзаната премија за соодветното осигурување. Дел од премијата пренесена на реосигурителот се признава како трошок за периодот и ја намалува вредноста на приходот по основа на полисирана премија.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, корегирани за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

- 3. **Значајни сметководствени политики (продолжение)**
- (б) **Договори за осигурување (продолжение)**
- (i) **Признавање и мерење (продолжение)**

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработка на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Наплатените штети кои се надоместени од трети лица и штети за кои се очекува дека ќе бидат надоместени и наплатени од трети лица се одземаат од исплатените штети.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност. Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови.

Резервите за неподмирени штети не се дисконтираат. Корекциите на резервите за штети направени во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и доколку се материјални, посебно се обелоденети. Применетите методи и направените проценки се проверуваат редовно.

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

Додека раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервирааниот износ.

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(ii) Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

Делот од преотстапената премија за реосигурување што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

На секој датум на билансот на состојба се проценува безвреднувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е безвредното доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

(iii) Одложени трошоци за запишани премии

Трошоците настанати при стекнувањето на општите договори за осигурување се одложуваат до таа мерка до која можат да се надоместат од идните користи. Трошоците за запишани премии вклучуваат директни трошоци како што се провизиите за брокери и останати директни трошоци.

Одложените трошоци за запишани премии се амортизираат низ периодот во кој се очекува трошоците да се надоместат од идните користи во приходите од поврзаните договори. Стапката на амортизација е конзистентна со појавувањето на таквите користи.

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(iv) Тест за соодветност на обврската

Тестовите за соодветност на обврската се прават за да се утврди дали резервите по договорите за осигурување, намалени за одложените трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства, како оние стекнати во деловни комбинации или со пренос на портфолио се соодветни. Доколку се идентификува дека резервите не се доволни, во тој случај поврзаните одложени трошоци за запишани премии и поврзаните со нив нематеријални средства се отпишуваат и доколку е потребно, се утврдува дополнителна резерва. Недостатокот се признава во билансот на успех за тековната година.

На секој датум на билансот на состојба се претпоставува дека развојот на штети во преостанатиот период на портфолиото ќе биде ист со развојот на штети за време на целата година. За потребите на овие анализи износот на настанатите штети во секоја година во врска со договорите валидни на датумот на билансот на состојба се споредува со вредноста на резервата за преносна премија на датумот на билансот на состојба.

(v) Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

(в) Приходи

(i) Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени по основ на провизии од полисирани премии предадени во реосигурување и учество во добивката од делот за реосигурување.

Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

(ii) Приходи од вложувања

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати од должнички хартии од вредност, пласмани во банки и камати од Националното биро за осигурување. Приходите од вложувања се признаваат во моментот на настанување користејќи го методот на ефективна камата.

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(г) Расходи

(i) Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во билансот на успех според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во билансот на успех како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

(д) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во добивката или загубата кога се пресметуваат.

(ii) Планови за дефинирани користи

План за дефинирани користи претставува план за користи по завршување на вработувањето и истиот е различен од дефинираните планови за придонеси. Нето обврската на Друштвото во однос на дефинирани планови за користи се пресметува со проценување на износот на идни користи кои вработените ги стекнале како надомест за нивната служба во тековниот и минатиот период; тие користи се дисконтирани за да се утврди нивната сегашна вредност.

Друштвото утврдува нето расход од камата на дефинирана обврска за користи за периодот со примена на дисконтна стапка која се користи да се измери дефинираната обврска за користи на почетокот на годишниот период до нето дефинирана обврска за користи.

Пресметката се извршува од страна на квалификуван актуар со примена на метода на кредитирање на проектирана единица.

Премерувањата кои произлегуваат од дефинирани планови за користи вклучуваат актуарски добивки и загуби. Друштвото веднаш ги признава во останата сеопфатна добивка и сите други трошоци поврзани со дефинирани планови за користи во трошоци за користи за вработените во добивка или загуба.

(iii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(д) Користи за вработените (продолжение)

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно македонската законска регулатива и критериумите утврдени во Општиот колективен договор.

Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

(f) Даноци

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни временни разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка.

Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***3. Значајни сметководствени политики (продолжение)****(е) Недвижности и опрема****(i) Признавање и мерење**

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од обезвреднување. Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата. Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нетно како "останати приходи" во билансот на успех.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во билансот на успех и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Градежни објекти	2,5
Опрема, мебел и патнички автомобили	10 – 25

Методите на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секоја дата на известување.

(ж) Средства земени под наем - наемател

Наеми со кои се пренесуваат суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста на изнајменото средство се класифицирани како финансиски наеми. При отпочнување на наемот, финансискиот наем се евидентира по понискиот износ помеѓу објективната вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика на Друштвото за тоа средство.

Наем се класифицира како оперативен наем доколку во основа, на корисникот на наемот не му се пренесуваат сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на едно средство.

Оперативни наеми и средствата земени под наем не се признаваат во билансот на состојба на Друштвото.

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(3) Финансиски инструменти

Друштвото ги класификува финансиските средства како: кредити и побарувања, средства коишто се чуваат до достасување и финансиски средства расположливи-за-продажба. Друштво ја одредува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање.

Сите финансиски средства, освен оние коишто се мерат по објективната вредност низ билансот на успех, почетно се признаваат според нивната набавна цена, односно објективната вредност на дадените средства во моментот на нивното стекнување, вклучувајќи ги и трошоците за набавка.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства, со фиксни или предвидливи плаќања и не се котирали на активните пазари. Тие произлегуваат од активностите каде што Друштвото обезбедува пари на должник без намера за тргување.

Кредитите се признаваат кога паричните средства му се одобрени на должникот и се прикажани по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна камата.

Финансиски средства расположливи за продажба

Вложувањата расположливи-за-продажба се недеривативни средства кои се определени како расположливи-за-продажба или кои не се класификувани во некоја друга категорија на финансиско средство. Финансиските средства коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, се евидентираат по набавна вредност намалена за загубите поради обезвреднување. Согласно регулативата должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои не се котирали на Македонската берза за хартии од вредност, а можат да се стекнат од издавач на примарен пазар или на пазари преку шалтер, се вреднуваат со примена на методот на ефективна каматна стапка. Сите останати вложувања расположливи-за-продажба се прикажуваат според нивната објективна вредност.

Приходот од камата се признава во билансот на успех со употреба на методот на ефективна камата. Приходот од дивиденда се признава кога на Друштвото ќе му биде утврдено правото на дивиденда. Добивките или загубите од курсни разлики на должничките инструменти расположливи-за-продажба се признаваат во билансот на успех.

Останатите промени во објективната вредност се евидентираат директно во капиталот се додека вложувањата не се продадат или обезвреднат, при што кумулативните добивки или загуби од капиталот се признаваат во билансот на успех.

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Финансиски инструменти (продолжение)

Хартии од вредност што се чуваат до достасување

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се недеривативни финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност, коишто Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се признаваат по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна камата.

Доколку Друштвото продаде или прекласификува значителен износ од средствата што се чуваат до достасување пред датумот на достасување, во тој случај класификацијата на целата категорија ќе се доведе во прашање и ќе се прекласификува како категорија расположливи-за-продажба.

(с) Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата)

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба Друштвото ја утврдува исправката на вредност (Посебна резерва) на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес согласно "Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси" донесен од Агенцијата на супревизија на осигурувањето. Согласно истиот Правилник Друштвото го утврдува минималниот и максималниот процент на исправка на вредност со примена на најмалку еден од следните критериуми:

- периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на должникот и/или;
- поединечна проценка на финансиската состојба на секој должник класифициран во соодветната категорија.

Друштвото врши класификација на побарувањата во следните категории во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето:

- 1) Категорија А - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле на датумот на доспевање на побарувањето и истото не го сториле во период до 30 дена од денот на доспевање на побарувањето;
- 2) Категорија Б - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 31 до 60 дена од денот на доспевање на побарувањето;
- 3) Категорија В - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 61 до 120 дена од денот на доспевање на побарувањето;
- 4) Категорија Г - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 121 до 270 дена од денот на доспевање на побарувањето;

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(s) Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата) (продолжение)

5) Категорија Д - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 271 до 365 дена од денот на доспевање на побарувањето.

6) Категорија Г - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период подолг од 365 дена од денот на доспевање на побарувањето, како и осигуреници каде рокот на доспевање во анекот е утврден по истек на важноста на полисата за осигурување.

Следствено на тоа, Друштвото ја утврдува исправката на вредност на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%
В	од 61 до 120 дена	31%
Г	121 до 270 дена	51%
Д	271-365 дена	71%
Г	подолг од 365 дена	100%

(и) Парични средства и паричен еквивалент

За целите на Извештајот за паричните текови, согласно "Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на Годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување", паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат парични средства по видување во деловните банки како и паричните средства во благајна. Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во билансот на состојба по амортизирана набавна вредност.

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(j) Резервирања

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна правна или конструктивна обврска, којашто е настаната како резултат на минати настани и за која е веројатно дека ќе настане одлив на средства за да се подмири таа обврска, и постои можност за проценување на износот на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични одливи користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

(к) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

4. Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(i) Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 5 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(i) Клучни извори на несигурност во проценките (продолжение)

Општи договори за осигурување

На датумот на билансот на состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети ("ИБНР") генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

Кај одредени класи на осигурување може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на билансот на состојба.

Вредноста на резервите за настанати а сеуште непријавени штети се проценува со примена на актуарски методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучната актуарска метода која се применува е методот на верижно скалило – (Chain ladder method) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(i) Клучни извори на несигурност во проценките (продолжение)

Општи договори за осигурување (продолжение)

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурени настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

Претпоставки

Клучна претпоставка при проценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлација и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз проценките се користи расудување.

Во текот на 2016 година немаше значајна промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

(ii) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)****(iii) Анализа на сензитивност**

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2016 година и 31 декември 2015 година се презентирани во табелата подолу.

31 декември 2016	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	42.178	340.711	71.106	479%	
Принос од вложувања (+1000 п.п.)	44.915	343.448	71.106	483%	4%
Принос од вложувања (-1000 п.п.)	39.442	337.975	71.106	475%	(4%)
10% зголемување на настанати штети	24.780	323.313	71.106	455%	(24%)
10% намалување на настанати штети	59.576	358.109	71.106	504%	24%
10% зголемување на вкупните трошоци	18.132	316.665	71.106	445%	(34%)
10% намалување на вкупните трошоци	66.224	364.757	71.106	513%	34%

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(iii) *Анализа на сензитивност (продолжение)*

31 декември 2015	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	41.768	322.201	70.933	454%	-
Принос од вложувања (+1000 п.п.)	44.434	324.867	70.933	458%	4%
Принос од вложувања (-1000 п.п.)	39.102	319.535	70.933	450%	(4%)
10% зголемување на настанати штети	27.639	308.072	70.933	434%	(20%)
10% намалување на настанати штети	55.897	336.330	70.933	474%	20%
10% зголемување на вкупните трошоци	19.757	300.190	70.933	423%	(31%)
10% намалување на вкупните трошоци	63.779	344.212	70.933	485%	31%

Резултатите од сите симулации во 2016 година покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има потенцијалната промена на настанатите штети.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелата погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредена варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. **Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик**

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, обврска, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурени настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа годишни и осигурителот има право да одбие обновување или продолжување на истите, како и промена на условите на договорот при неговото продолжување.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува комбинација од пропорционални (quota share) и не пропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на пропорција од делот со задржувачки лимити кои варираат по вид на осигурување. Исто така Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи. Факултативните договори мора претходно да бидат посебно одобрени и трошоците по нив редовно се следат.

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*5. **Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)****Стратегија за реосигурување (продолжение)**

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за обезвреднување како резултат на настанато признаено средство.

Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. Кредитниот ризик на реосигурувањето е подетално објаснет подолу во оваа белешка.

Друштвото склучува договори за реосигурување со матичното претпријатие и со неповрзани реосигурители за да ја контролира изложеноста од загуби како резултат од настанување на еден штетен настан.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзијата, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

На 31 декември 2016 година вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат МКД 376.208 илјади (2015: МКД 340.710 илјади). Овие средства се состојат од банкарски сметки и депозити во банки и државни обврзници (2015: банкарски сметки и депозити во банки и државни обврзници).

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

	2016	2015
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки (дозволено 3%)	10.067	10.187
Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ (дозволено 60%)	93.573	57.955
Хартии од вредност издадени од РМ или НБРМ (дозволено 80%)	272.568	272.568
	376.208	340.710
Обврски (Технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	670.081	1.089.984
Дел за реосигурителот	(293.873)	(749.274)
Вкупно нето технички резерви	376.208	340.710
Покриеност на техничките резерви	-	-

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајната и средствата на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Краткорочните депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Исто така обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија или НБРМ не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. На 31 декември 2016 година паричните средства во благајната и средствата на банкарски сметки изнесуваат 2,7% (2015: 3%), краткорочните депозити во банки изнесуваат 24,9% (2015: 17%), додека државните обврзници изнесуваат 72,5% (2015: 80%) од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување.

Одговорност кон трети лица

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за претрпени повреди од физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Главно оваа класа на осигурување се однесува на претрпени телесни повреди.

Времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на разрешување на истата зависи од повеќе фактори како што се природата на покретието, условите на полисата како и тоа кој суд е надлежен според договорот.

Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто тој период изнесува една година.

Најголем дел од договорите за осигурување од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така што и крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално овие договори резултираат со помала неизвесност во проценките.

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку цената, дизајнот на производот, изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Одговорност кон трети лица (продолжение)

Управување со ризикот (продолжение)

Главен ризик во договорите за осигурување од одговорност кои резултираат со претрпени телесни повреди е трендот судовите да одредуваат високо ниво на надомест. При утврдувањето на премијата Друштвото претпоставува дека трошоците ќе се зголемат пропорционално со крајно расположливите информации.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

Имот

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на нивниот имот.

Повратот на акционерите по основ на овие договори произлегува од вкупните наплатени премии од осигурениците намалени за износот на платени штети и трошоците на Друштвото.

Цел на Друштвото е да заработува приход од вложувања заради временската разлика помеѓу наплатата на премии и плаќањето на штети по основ на овој вид на осигурување.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде разрешена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Управување со ризикот

Главните ризици поврзани со овие договори се ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди). Друштвото исто така е изложено и на ризик од осигурениците да ја преувеличат или измислат штетата. Ова во голема мерка објаснува зошто економските услови се во корелација со профитабилноста на портфолиото на договори за осигурување на имот.

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Имот (продолжение)

Управување со ризикот (продолжение)

Ризикот од овие осигурувања е ризикот Друштвото да наплати несоодветна премија за различните имоти што ги осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и староста на имотот. За осигурувањето на домашен имот, се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и поризични.

Друштвото го реосигурува ризикот пропорционално со задржување на ризикот до определен лимит кој е различен во зависност од типот на производот и територијата.

Осигурување на возила

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република Македонија. Ова осигурување вклучува осигурување и на имот и одговорност кон трети лица и е краткорочно. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста при физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан и зависи од одредени лимити или надминувања.

За разрешување на штетите во кои се претрпени телесни повреди е потребно повеќе време и се покомплексни за да се проценат. Овие видови на осигурување на моторни возила исто така покриваат и штети од одговорност кон трети лица и смртен случај или повреда.

Управување со ризикот

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребно пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на повреди, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови и бројот на пријавени штети е поголем во зимските месеци. Исто така тие зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Друштвото го реосигурува ризикот непропорционално со вишок над покриеност на загуба, што му овозможува на осигурителот задржување на ризиците до одреден утврден лимит.

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. **Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

Здравствено осигурување

Карактеристики

Друштвото исто така склучува и договори за здравствено осигурување во Република Македонија, иако во помал обем.

Според овие договори се исплаќаат средства за покривање на медицински услуги и болнички трошоци во фиксен износ за секој ден поминат во болница од страна на осигуреникот.

Вообичаено осигуреникот е покриен само за дел од медицинските трошоци за кои осигуреникот има поднесено соодветни медицински документи.

Управување со ризикот

Здравственото осигурување е примарно изложено на ризик од потребата за болнички третман. Друштвото управува со ризикот преку медицинско следење со цел да се осигури дека тековните премии се во согласност со здравствената состојба на осигуреникот и неговата фамилијарна медицинска историја.

Развој на штети

Друштвото нема презентирани информации за развојот на штети т.е споредба меѓу исплатените штети и резервата, првенствено поради тоа што тие типично се разрешуваат во рок од една година.

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Концентрација на ризикот од осигурување (продолжение)

(i) Географска и секторска концентарција

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија. Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(ii) Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имало значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

- Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.
- Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се – квотно реосигурување (quota share) и вишок на ризик (surplus) за класата имот, како и вишок над покриеност на загуба (excess of loss) за класата одговорност кон трети лица, како и целосно реосигурување кое обезбедува заштита од вкупниот ризик. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

5.1. Финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување и обврските за осигурување и реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања.

Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти. Должничките финансиски средства се изложени на каматен ризик, иако најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни.

Заеднички обврски

Друштвото има обврски кон Националното Биро за Осигурување во сооднос со учеството на Друштвото во штетите кои произлегуваат од осигурување на моторни возила причинети од непознати сторители или неосигурани возила. Дополнително, Друштвото како и останатите друштва кои се вклучени на пазарот и вршат осигурување на моторни возила, е обврзано да учествува со дел во неисплатените штети кои произлегуваат од осигурувањето на моторни возила, во случај на ликвидирање на било кое осигурително друштво на пазарот, во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2016
(сите износи се во шпјати МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

31 декември 2016 година	Белешка	Вкупно	Инструменти со фиксна каматна стапка								
			Инструменти со променлива каматна стапка		3 месеци						
			До 1 месец	1 до 3 месеци	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години				
Средства											
Финансиски вложувања											
- Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	21	484.075	-	-	-	237.000	247.075	-	-	-	-
- Финансиски вложувања расположливи-за-продажба	21	44.626	-	-	44.626	-	-	-	-	-	-
- Орочени депозити	21	226.434	-	-	186.434	40.000	-	-	-	-	8.425
- Останати пласмани	21	8.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	29	293.873	-	-	-	-	-	-	-	-	293.873
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	23, 24	199.902	-	-	-	-	-	-	-	-	199.902
Останати побарувања	25	70.676	-	-	-	-	-	-	-	-	70.676
Парични средства и парични еквиваленти	27	11.411	11.196	-	-	-	-	-	-	-	215
Обврски											
Бруто технички резерви	29	(670.081)	-	-	-	-	-	-	-	-	(670.081)
Обврски по основ на реосигурување	31	(265.752)	-	-	-	-	-	-	-	-	(265.752)
Обврски спрема осигуреници	31	(14.256)	-	-	-	-	-	-	-	-	(14.256)
Останати обврски	31	(92.585)	-	-	-	-	-	-	-	-	(92.585)
Неусогласеност на средствата и обврските		296.748	11.196	-	231.060	277.000	247.075	(469.583)			

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2016
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5.	Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Некамото-носни
31 декември 2015 година										
Средства										
	Финансиски вложувања									
	- Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	21	484.000	-	-	-	-	237.000	247.000	-
	- Финансиски вложувања расположливи-за-продажба	21	15.652	-	-	15.652	-	-	-	-
	- Орочени депозити	21	211.053	-	10.000	-	191.053	10.000	-	4.383
	- Останати пласмани	21	4.383	-	-	-	-	-	-	-
	Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	29	749.274	-	-	-	-	-	-	749.274
	Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	23, 24	180.934	-	-	-	-	-	-	180.934
	Останати побарувања	25	82.578	-	-	-	-	-	-	82.578
	Парични средства и парични еквиваленти	27	25.195	24.981	-	-	-	-	-	214
	Обврски									
	Бруто технички резерви	29	(1.089.984)	-	-	-	-	-	-	(1.089.984)
	Обврски по основ на реосигурување	31	(208.841)	-	-	-	-	-	-	(208.841)
	Обврски спрема осигуреници	31	(19.894)	-	-	-	-	-	-	(19.894)
	Останати обврски	31	(105.652)	-	-	-	-	-	-	(105.652)
	Неусогласеност на средствата и обврските		328.698	24.981	10.000	206.705	247.000	247.000	(406.988)	

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така да концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки. Сепак земајќи во предвид дека Друштвото вложува во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат.

Максималната изложеност на Друштвото кон кредитниот ризик е презентирано во табелата подолу:

	2016	2015
Финансиски средства		
- Должнички хартии од вредност чувани-до-достасаност	484.075	484.000
- Должнички хартии од вредност расположливи за продажба	44.626	15.652
- Орочени депозити	226.434	211.053
- Останати пласмани	8.425	4.383
- Средства од реосигурување	293.873	749.274
- Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	199.902	180.935
- Останати побарувања	70.676	82.578
- Парични средства и паричен еквивалент	11.411	25.195
Вкупно	1.339.422	1.753.070

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2016

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик (продолжение)

Должничките хартии од вредност претставуваат државни записи и обврзници издадени од Република Македонија. Фич - Кредит рејтинг агенцијата и го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Македонија во 2016 година. Поголем дел од орочените депозити на Друштвото на 31 декември 2016 година се инвестирани во средни банки, а само три депозити во големи банки. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРМ.

Паричните средства и паричните еквиваленти, останатите побарувања, средствата од реосигурување, орочените депозити, државните записи и обврзници не се ниту достасани ниту обезвреднети.

Најзначајниот дел од средствата од реосигурување се побарувања од реосигурители со кредитен рејтинг од А+ според Стандард и Пурс Кредит рејтинг агенцијата.

Структурата на доспеаноста на побарувањата по основ на осигурување е презентирана подолу:

	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
Недоспеани	96.303	-	96.303	-
0-30 дена	20.003	-	20.003	0%
31-60 дена	10.597	1.060	9.537	10%
61-120 дена	13.566	4.205	9.361	31%
121-270 дена	16.999	8.670	8.329	51%
271-365 дена	2.639	1.874	765	71%
Над 365 дена	22.864	22.864	-	100%
31 декември 2016	182.971	38.673	144.298	21,14%
31 декември 2015	170.073	34.594	135.479	20,34%

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2016***(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)****5.1. Финансиски ризик (продолжение)****(ii) Кредитен ризик (продолжение)**

Анализата на побарувањата по основ на регреси е прикажана подолу:

	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
Недоспеани	-	-	-	-
0-30 дена	-	-	-	0%-
31-60 дена	-	-	-	10%
61-120 дена	-	-	-	31%
121-270 дена	-	-	-	51%
271-365 дена	1.630	1.157	473	71%
Над 365 дена	27.569	27.569	-	100%
31 декември 2016	29.199	28.726	473	98,38%
31 декември 2015	28.064	27.879	185	99,34%

(iii) Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото претежно има средства и обврски во евра.

Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен. Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик.

Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути:

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2016
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)
5.1. Финансиски ризик (продолжение)
(iii) Валутен ризик (продолжение)

31 декември 2016	МКД	ЕУР	Вкупно
Вложувања	190.065	573.495	763.560
Дел за реосигурување во бруто технички резерви	-	293.873	293.873
Побарувања	201.301	69.277	270.578
Парични средства и парични еквиваленти	10.981	430	11.411
Вкупно средства	402.347	937.075	1.339.422
Бруто технички резерви	670.081	-	670.081
Останати обврски	92.584	-	92.584
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	14.315	14.315
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	266.894	266.894
Вкупно обврски	762.665	281.209	1.043.874
Нето вредност	(360.318)	655.866	295.548
31 декември 2015	МКД	ЕУР	Вкупно
Вложувања	146.035	569.053	715.088
Дел за реосигурување во бруто технички резерви	-	749.274	749.274
Побарувања	218.057	45.455	263.512
Парични средства и парични еквиваленти	17.539	7.656	25.195
Вкупно средства	381.631	1.371.438	1.753.069
Бруто технички резерви	1.089.984	-	1.089.984
Останати обврски	105.652	-	105.652
Обврски од непосредни работи на осигурување	13.653	6.241	19.894
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	208.841	208.841
Вкупно обврски	1.209.289	215.082	1.424.371
Нето вредност	(827.658)	1.156.356	328.698

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекуваното; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемиот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2016

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

31 декември 2016	До 1 година	Од 1 до 3 години	Од 3 до 5 години	Од 5 до 10 години	Над 10 години	Вкупно
Вложувања	293.485	223.000	-	60.000	187.075	763.560
Дел за реосигурување во БТР	293.873	-	-	-	-	293.873
Побарувања	269.467	-	-	-	-	269.467
Парични средства и парични еквиваленти	11.411	-	-	-	-	11.411
Вкупно средства	868.236	223.000	-	60.000	187.075	1.338.311
Бруто технички резерви	670.081	-	-	-	-	670.081
Обврски од непосредни работи на осигурување и останати обврски и ПБР	372.651	-	-	-	-	372.651
Вкупно обврски	1.042.732	-	-	-	-	1.042.732
Рочна неусогласеност	(174.496)	223.000	-	60.000	187.075	295.579
31 декември 2015	До 1 година	Од 1 до 3 години	Од 3 до 5 години	Од 5 до 10 години	Над 10 години	Вкупно
Вложувања	221.088	185.000	62.000	60.000	187.000	715.088
Дел за реосигурување во БТР	749.274	-	-	-	-	749.274
Побарувања	263.512	-	-	-	-	263.512
Парични средства и парични еквиваленти	25.195	-	-	-	-	25.195
Вкупно средства	1.259.069	185.000	62.000	60.000	187.000	1.753.069
Бруто технички резерви	1.089.984	-	-	-	-	1.089.984
Обврски од непосредни работи на осигурување и останати обврски и ПБР	334.387	-	-	-	-	334.387
Вкупно обврски	1.423.371	-	-	-	-	1.423.371
Рочна неусогласеност	(168.685)	185.000	62.000	60.000	187.000	325.315

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(v) Управување со капиталот

Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи.

Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност.

Цели на Друштвото во поглед на управувањето со капиталот се:

- Да соодветствува со барањата за капитал согласно законската регулатива;
- Да ја покрие акумулираната загуба од претходни години;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на Друштвото.

Друштвото го пресметува потребното ниво на маргината на солвентност согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Маргината на солвентност и користењето на сопствените средства редовно се следат од раководството на Друштвото, при што се користат техники кои се пропишани согласно законската регулатива.

Согласно пресметките за маргина на солвентност на 31 декември 2016, минимален капитал кој треба да го поседува Друштвото е следниот:

Маргина на солвентност

	2016	2015
	Осигурување неживот	Осигурување неживот
Маргина на солвентност	71.106	70.933
Износ на гарантен фонд	184.482	184.784

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2016
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)
5.1. Финансиски ризик (продолжение)
(v) Управување со капиталот (продолжува)

Потребното ниво на маргина на солвентност за неживотно осигурување е прикажано подолу:

		Неживотно осигурување освен здравствено осигурување	
		2016	2015
Бруто полисирана премија	1	801.485	683.537
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	110.666	110.870
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	29.868	10.814
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4		-
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5		-
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])	6	140.534	121.685
Бруто исплатени штети	7	773.777	334.116
Нето исплатени штети	8	167.534	142.808
Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)	9	0,50	0,50
Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9])	10	70.267	60.842
Референтен период (во години)	11	3	3
Бруто исплатени штети во референтниот период	12	1.465.516	1.017.372
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13	337.365	806.513
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14	241.901	246.750
Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11])	15	520.326	525.712
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26	16	111.896	112.102
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23	17	20.690	21.746
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18	-	-
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19	-	-
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19])	20	132.586	133.849
Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])	21	66.293	66.924
Маргина на солвентност - метод стапка на штети (за работи на осигурување согласно член 75 став (4) од ЗСО		4.813	4.009
Потребно ниво на маргина на солвентност	22	71.106	70.933

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2016
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)
5.1. Финансиски ризик (продолжение)
(v) Управување со капиталот (продолжува)

Пресметката на капиталот на Друштвото е како што следи:

		2016	2015
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	298.533	280.433
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	247.037	247.037
Премии од емитирани обични акции	I2	-	-
Законски и статутарни резерви	I3	45.827	31.901
Пренесена нераспределена добивка	I4	5.672	1.495
Нераспределена добивка од тековната година	I5	-	-
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	-	-
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	-	-
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	-	-
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-	-
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	298.533	280.433
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-	-
КАПИТАЛ I + II - IV	V	298.533	280.433
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	71.106	70.933
Капитал	VI3	298.532	280.433
Гарантен фонд*	VI4	184.482	184.784
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	114.050	95.649
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	227.427	209.500

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2016
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

6. Објективна вредност

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

	Белешка	Заеми и побарувања	Чувани-до-достасаност	Расположливи за продажба	амортизирана набавна вредност	Останата сметковод-ствена вредност	Вкупна објективна вредност
31 декември 2016							
Финансиски вложувања			484.075	-	-	484.075	484.075
- Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	21	-	-	-	-	-	44.626
- Финансиски вложувања расположливи за продажба	21	-	-	44.626	-	-	226.434
- Орочени депозити	21	226.434	-	-	-	-	8.425
- Останати пласмани	21	8.425	-	-	-	-	293.873
Средства за реосигурување во бруто техничките	29	293.873	-	-	-	-	199.902
Побарувања	23,24	199.902	-	-	-	-	70.676
Останати побарувања	25	70.676	-	-	-	-	11.411
Парични средства и парични еквиваленти	27	11.411	-	-	-	-	1.339.422
		810.721	484.075	44.626	-	1.339.422	1.339.422
Обврски по основ на реосигурување	31	-	-	-	265.752	-	265.752
Обврски спрема осигуреници	31	-	-	-	14.315	-	14.315
Останати обврски	31	-	-	-	92.584	-	92.584
		-	-	-	372.651	-	372.651
31 декември 2015							
Финансиски вложувања			484.000	-	-	484.000	484.000
- Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	21	-	-	-	-	-	15.652
- Финансиски вложувања расположливи за продажба	21	-	-	15.652	-	-	211.053
- Орочени депозити	21	211.053	-	-	-	-	4.383
- Останати пласмани	21	4.383	-	-	-	-	749.274
Средства за реосигурување во бруто техничките	29	749.274	-	-	-	-	180.935
Побарувања	23,24	180.935	-	-	-	-	82.578
Останати побарувања	25	82.578	-	-	-	-	25.195
Парични средства и парични еквиваленти	26	25.195	-	-	-	-	1.753.070
		1.253.418	484.000	15.652	-	1.753.070	1.753.070
Обврски по основ на реосигурување	31	-	-	-	208.841	-	208.841
Обврски спрема осигуреници	31	-	-	-	19.893	-	19.893
Останати обврски	31	-	-	-	105.652	-	105.652
		-	-	-	334.386	-	334.386

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември
2016

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Премии

2016	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Незгода	68.413	(11.204)	(25.100)	3.080	35.189
Здравствено	4.043	86	-	-	4.129
Каско моторни возила	61.171	590	(30.544)	(229)	30.988
Каско воздухоплови	38.180	2.128	(38.867)	-	1.441
Каско пловни објекти	34	49	-	-	83
Карго	5.982	111	(1.720)	-	4.373
Имот од пожар и др.опасн.	16.007	1.314	(11.125)	(715)	5.482
Имот останато	184.863	(6.235)	(124.396)	8.602	62.834
АО (вкупно)	393.077	(32.790)	(198.639)	12.591	172.239
Одговорност воздухоплови	4.555	30	(1.901)	-	2.684
Одговорност пловни објекти	154	20	-	-	174
Општа одговорност	12.040	(1.640)	(6.715)	513	4.198
Гаранции	10	130	-	-	140
Туристичка помош	12.956	375	(726)	-	12.605
Вкупно премии	801.485	(47.036)	(439.733)	23.842	338.558

2015	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Незгода	39.909	428	(17.455)	291	23.173
Здравствено	759	(99)	-	-	660
Каско моторни возила	61.716	(310)	(32.773)	295	28.928
Каско воздухоплови	41.647	(2.886)	(10.160)	-	28.601
Каско пловни објекти	89	(16)	(16)	-	57
Карго	6.869	(122)	(1.037)	-	5.710
Имот од пожар и др.опасн.	18.089	(226)	(12.207)	5.917	11.573
Имот останато	165.694	(16.210)	(111.739)	(1.783)	35.962
АО (вкупно)	321.999	(8.636)	(168.726)	1.901	146.538
Одговорност воздухоплови	4.568	338	(946)	-	3.960
Одговорност пловни објекти	177	(17)	(34)	-	126
Општа одговорност	9.539	(148)	(5.809)	(540)	3.042
Гаранции	282	221	-	-	503
Туристичка помош	12.200	(1.595)	(608)	-	9.997
Вкупно премии	683.537	(29.278)	(361.510)	6.081	298.830

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2016
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
8. Приходи од вложувања

	2016	2015
Приходи од камати од орочени депозити во банки	4.679	6.644
Приходи од камати од државни записи и државни обврзници	22.710	19.440
Приходи од камати од тековни сметки во банки	5	7
Останати приходи од вложувања	590	615
Позитивни курсни разлики	2.408	287
Вкупно приходи од вложувања	30.392	26.993

9. Приходи по основ на провизии од реосигурување и останати осигурително технички приходи, намалени за реосигурување

	2016	2015
Провизија од реосигурување и учество во добивка	125.064	115.905
Надомест за обработка на штети од неосигурани и непознати моторни возила од Гарантен фонд	403	277
Надомест за обработка на услужно исплатени штети – провизија за управување од друштва за осигурување	900	689
Останати осигурително технички приходи	3.999	8.353
Вкупно	130.366	125.224

10. Настанати штети и користи
Општи договори за осигурување

	Бруто		Реосигурување		Нето	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Настанати, исплатени штети во тековната година	767.759	334.117	(606.243)	(191.309)	161.516	142.808
Промени во резервите за пријавени, неисплатени штети	(473.652)	16.220	479.243	(2.142)	5.591	14.078
Промени во резервите за настанати, но непријавени штети	6.870	(15.596)	-	-	6.870	(15.596)
Вкупно	300.977	334.741	(127.000)	(193.451)	173.977	141.290

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2016

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

10. Настанати штети и користи (продолжение)

2016	Вкупно исплатени штети и користи	Промени во резервите за штети и користи	Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурителите во резервите за штети и користи	Нето
Незгода	33.266	1.002	(14.272)	(1.065)	18.931
Здравствено	785	-	-	-	785
Каско моторни возила	46.036	(1.221)	(25.030)	568	20.353
Каско воздухоплови	410.837	(489.447)	(410.837)	489.447	-
Карго	2.303	(2.033)	(37)	-	233
Имот од пожар и други опасни материи	2.721	2.193	(1.834)	(2.250)	830
Имот останато	112.331	5.277	(75.276)	2.376	44.708
АО (вкупно)	156.480	18.979	(78.542)	(9.833)	87.084
Општа одговорност	831	-	(415)	-	416
Туристичка помош	2.169	(1.532)	-	-	637
Вкупно	767.759	(466.782)	(606.243)	479.243	173.977

2015	Вкупно исплатени штети и користи	Промени во резервите за штети и користи	Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурителите во резервите за штети и користи	Нето
Незгода	29.775	(7.180)	(14.345)	2.803	11.053
Здравствено	222	-	-	-	222
Каско моторни возила	43.837	(1.117)	(22.317)	(4.387)	16.016
Карго	1.111	2.033	(415)	-	2.729
Имот од пожар и други опасни материи	11.606	(1.693)	(5.848)	3.796	7.861
Имот останато	93.131	7.827	(69.439)	(5.687)	25.832
АО (вкупно)	150.889	3.862	(78.830)	1.348	77.269
Општа одговорност	264	31	(115)	(15)	165
Туристичка помош	3.282	(3.139)	-	-	143
Вкупно	334.117	624	(191.309)	(2.142)	141.290

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2016
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
10. Настанати штети и користи (продолжение)

Коефициент	2016			2015		
	Штети	Трошоци	Комбиниран	Штети	Трошоци	Комбиниран
Незгода	52,90%	37,28%	90,18%	44,27%	48,18%	92,45%
Здравствено	19,00%	49,94%	68,94%	34,18%	29,38%	63,56%
Каско моторни возила	66,64%	23,28%	89,92%	57,71%	35,74%	93,46%
Каско воздухоплови	0,00%	8.069,39%	8.069,39%	0,00%	89,87%	89,87%
Каско пловни објекти	0,00%	28,93%	28,93%	0,00%	74,92%	74,92%
Карго	5,30%	82,77%	88,07%	47,73%	45,12%	92,85%
Имот од пожар и др.опасн.	15,68%	73,95%	89,63%	37,77%	51,99%	89,76%
Имот останато	70,99%	16,11%	87,09%	83,47%	16,78%	100,25%
АО (вкупно)	49,10%	32,70%	81,80%	51,99%	27,27%	79,19%
Одговорност воздухоплови	0,00%	70,73%	70,73%	0,00%	89,50%	89,50%
Одговорност пловни објекти	0,00%	26,15%	26,15%	0,00%	85,94%	85,94%
Општа одговорност	9,42%	79,17%	88,59%	5,01%	81,15%	86,15%
Гаранции	0,00%	3,62%	3,62%	0,00%	46,56%	46,56%
Туристичка помош	4,83%	77,81%	82,64%	1,37%	46,97%	48,34%
Вкупно	51,03%	37,94%	88,97%	46,77%	38,03%	84,80%

11. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување

	2016	2015
Промена во резервите за бонуси	(1)	(352)
Промена во резерви за неистечени ризици	160	3.153
Вкупно	159	2.801

Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување

Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	823	7.142
Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	930	110
Вкупно	1.753	7.252

12. Трошоци за стекнување

	2016	2015
Провизија	61.437	52.744
Бруто плати за внатрешна продажна мрежа	57.746	50.125
Останати трошоци за стекнување	10.393	12.846
Промена во одложените трошоци за стекнување	(2.076)	(5.698)
Вкупно	127.500	110.017

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември
2016

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

13.	Административни трошоци	2016	2015
	Трошоци за вработените	23.640	21.518
	Трошоци за закупнини	14.801	25.832
	Трошоци за телекомуникации	8.344	6.804
	Амортизација на материјални средства	11.110	8.826
	Трошоци за стручно усовршување	5.711	4.173
	Трошоци за услуги на физички лица	4.946	-
	Трошоци за услуги	22.441	16.701
	Материјални трошоци	7.312	7.604
	Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	14.652	18.637
	Вкупно	<u>112.958</u>	<u>110.095</u>
14.	Трошоци од вложувања	2016	2015
	Негативни курсни разлики	1.456	1.395
	Вкупно	<u>1.456</u>	<u>1.395</u>
15.	Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	2016	2015
	Учество во Гарантниот фонд на Националното Биро	11.781	9.931
	Противпожарен придонес	8.777	8.780
	Финансирање на супервизорски орган и Националното Биро	9.206	8.479
	ФЗОМ	3.898	3.187
	Останати трошоци	6.241	7.726
	Вкупно	<u>39.903</u>	<u>38.103</u>
16.	Вредносно усогласување на побарување по основ на премија	2016	2015
	(Ослободување) / обезвреднување на побарувањата по основ на премија	4.079	523
	Отпишани побарувања	3.897	41
	Наплатени претходно отпишани побарувања	(9.277)	(4.049)
	Вкупно	<u>(1.301)</u>	<u>(3.485)</u>
17.	Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања	2016	2015
	Обезвреднување на побарувањата по основ на регреси	1.043	2.178
	Останати финансиски и други расходи	4.399	2.740
	Вкупно	<u>5.442</u>	<u>4.918</u>

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2016***(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***18.****Даноци****Признаен во билансот на успех**

	2016	2015
Тековен данок	6.180	5.472
Тековна година	6.180	5.472

Усогласување со применетата даночна стапка

<i>Во илјади денари</i>	2016	2016	2015	2015
Добивка пред оданочување	%	<u>48.358</u>	%	<u>47.240</u>
Данок од добивка	10,00%	4.836	10,00%	4.724
Непризнаени расходи	2,78%	1.344	1,58%	748
	12,78%	6.180	11,58%	5.472

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2016

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

19. Недвижности, опрема и останати средства

	Градежни објекти	Опрема, мебел и останато	Вкупно
Набавна вредност			
На 1 јануари 2015	1.295	66.242	67.537
Зголемување	-	10.192	10.192
Намалување	(188)	188	-
На 31 декември 2015	1.107	76.622	77.729
На 1 јануари 2016	1.107	76.622	77.729
Зголемување	-	14.160	14.160
Намалување	-	(837)	(837)
На 31 декември 2016	1.107	89.945	91.052
Амортизација			
На 1 јануари 2015	59	42.830	42.889
Амортизација за годината (Белешка 13)	28	8.798	8.826
На 31 декември 2015	87	51.628	51.715
На 1 јануари 2016	87	51.628	51.715
Амортизација за годината (Белешка 13)	27	11.083	11.110
На 31 декември 2016	114	62.711	62.825
Сметководствена вредност			
На 31 декември 2015	1.020	24.994	26.014
На 31 декември 2016	993	27.234	28.227

На 31 декември 2016 година Друштвото нема дадени недвижности и опрема под залог (2015: нема).

20. Вложувања во заеднички контролирани ентитети

	2016	2015
Депозит во Националното Биро за Осигурување	19.090	16.352
Вкупно	19.090	16.352

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***20. Вложувања во заеднички контролирани ентитети (продолжение)**

Депозитот во Националното Биро за Осигурување претставува депозит за членување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Македонија. Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Депозитите на членовите се чуваат на посебна сметка во банка и Бирото е обврзано да не ги вложува и да го врати депозитот на секој член при престанување на нивното работење со осигурување на моторни возила.

21. Останати финансиски вложувања

	2016	2015
Депозити	226.434	211.053
Финансиски вложувања кои се чуваат-до-доспевање	484.075	484.000
Финансиски вложувања расположливи-за-продажба	44.626	15.652
Останати пласмани	8.425	4.383
Вкупно	<u>763.560</u>	<u>715.088</u>

На 31 декември 2016 година Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки кои имаат рок на доспевање од 12 до 24 месеци (2015: од 12 до 24 месеци) и каматни стапки од 1,4% до 2,7% (2015: од 1,6% до 5%).

Вложувањата во останати пласмани се депозити во домашни банки кои претставуваат обезбедување за учество на тендерски постапки во врска со договори за осигурување.

Должнички хартии од вредност чувани-до-доспевање

	2016	2015
Државни обврзници	484.075	484.000
	<u>484.075</u>	<u>484.000</u>
Некотирано	484.075	484.000
Вкупно	<u>484.075</u>	<u>484.000</u>

На 31 декември 2016 година Друштвото има финансиски вложувања чувани-до-доспевање во државни обврзници со рок на доспевање од 5 до 15 години (2015: од 5 до 15 години) и каматни стапки од 3,4% до 5,5% (2015: 3,4% до 5,5%).

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември
2016

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

21.

Останати финансиски вложувања (продолжение)

Должнички хартии од вредност расположливи-за-продажба

	2016	2015
Државни записи	44.626	15.652
Вкупно	<u>44.626</u>	<u>15.652</u>
Некотирани	44.626	15.652
Вкупно	<u>44.626</u>	<u>15.652</u>

На 31 декември 2016 година Друштвото има финансиски вложувања расположливи-за-продажба во државни записи со рок на доспевање од 1 година (2015: 1 година) и каматна стапка од 2,6% (2015: 2,5%).

22.

Тековни даночни средства

	2016	2015
Тековни даночни средства	-	95
Вкупно	<u>-</u>	<u>95</u>

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2016

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

23. Побарувања по основ на осигурување

	2016	2015
Побарувања од осигуреници	182.971	170.074
Минус: исправка на вредноста	(38.673)	(34.594)
Вкупно	<u>144.298</u>	<u>135.480</u>

Движењето на исправката на вредноста во текот на годината е како што следи:

	2016	2015
На 1 јануари:	34.594	40.444
(Ослободување)/дополнителна исправка на вредност	7.976	(3.485)
Отписи	(3.897)	(2.365)
На 31 декември	<u>38.673</u>	<u>34.594</u>

24. Побарувања од работи на реосигурување

	2016	2015
Побарување од друштва за реосигурување по основ на учество во надомест на штети од реосигурување	55.604	45.455
Вкупно	<u>55.604</u>	<u>45.455</u>

25. Останати побарувања

	2016	2015
Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	81.680	91.109
Побарувања по основ на финансиски вложувања	15.087	17.240
Останати побарувања	2.635	2.108
	<u>99.402</u>	<u>110.457</u>
Минус: исправка на вредноста по основ регреси	(28.726)	(27.879)
Вкупно побарувања	<u>70.676</u>	<u>82.578</u>

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2016***(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***25. Останати побарувања (продолжение)**

Движењето на исправката на вредноста за побарувања по основ на регреси во текот на годината е како што следи:

	2016	2015
На 1 јануари:	27.879	26.457
Признаена исправка на вредност (белешка 17)	1.043	2.178
Отпис	(196)	(756)
На 31 декември	<u>28.726</u>	<u>27.879</u>

26. Одложени трошоци за стекнување

Одложените трошоци за стекнување се амортизираат во текот на проценетиот рок на договорот на кој се однесуваат.

	2016	2015
Одложени трошоци за запишани премии на почетокот на периодот	22.038	16.340
Движење на одложените трошоци за стекнување	<u>2.075</u>	<u>5.698</u>
Одложени трошоци за запишани премии на крајот на периодот	<u>24.113</u>	<u>22.038</u>

27. Парични средства и парични еквиваленти

	2016	2015
Парични средства во банки	10.414	23.941
Парични средства во благајна	83	100
Останати парични еквиваленти	<u>914</u>	<u>1.154</u>
Вкупно	<u>11.411</u>	<u>25.195</u>

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2016

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

28. Капитал и резерви

Акционерски капитал

Во број на акции	Обични акции	
	2016	2015
На 1 јануари - целосно платени	403.400	403.400
На 31 декември - целосно платени	<u>403.400</u>	<u>403.400</u>

На 31 декември 2016 година одобриениот акционерски капитал се состои од 403.400 (2015: 403.400) обични акции со номинална вредност од ЕУР 10 по акција. Импателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Согласно законската регулатива дивиденди може да се исплатуваат откако ќе бидат покриени сите акумулирани загуби. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Акционерската структура на Друштвото е:

	% од акциите со право на глас
Виена Иншуренс Груп АГ ВинерВерсичегунг Груп (VIENNA INSURANCE GROUP AG WinnerVersicherungGruppe)	100%

Дивиденди

По денот на изготвување на билансот на состојба Надзорниот одбор на Друштвото во согласност со утврденото право според законските прописи донесе Предлог одлука за распоред на дел од добивката за исплата на дивиденда во износ од МКД 23.900.891 односно 59,25 денари по акција (2015: МКД 23.668.415 односно 58.7 денар по акција).

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2016
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

29. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување

	2016		2015	
	Бруто	Реосигурување	Бруто	Реосигурување
		Нето		Нето
Пријавени штети	189.391	(166.763)	663.203	(646.006)
Настанати, но непријавени штети	150.179	-	143.307	-
Преносна премија	330.511	(127.110)	283.474	(103.268)
	670.081	(293.873)	1.089.984	(749.274)
				340.710

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување:

31 декември 2016	Осигурување на моторни возила и воздухоплови		Одговорност кон трети лица		Осигурување на стока во превоз		Вкупно
	Осигурување од незгода	Осигурување на моторни возила и воздухоплови	Осигурување на трети лица	Осигурување на стока во превоз	Патничко	Осигурување на стока во превоз	
Резервирања за преносна премија	27.542	31.361	209.718	58.029	402	3.459	330.511
Преносна премија за реосигурителот	(6.067)	(8.068)	(79.037)	(33.937)	-	-	(127.110)
Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)	21.475	23.293	130.681	24.092	402	3.459	203.401
Резерви за штети	30.302	11.395	249.745	47.003	-	1.125	339.570
Пренесен дел на реосигурителот	(12.555)	(5.512)	(120.926)	(27.770)	-	-	(166.763)
Нето резерви за штети (намалена за пренесениот дел на реосигурителот)	17.747	5.883	128.819	19.233	-	1.125	172.807

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2016
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

29.	(f)	31 декември 2015	Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)						Вкупно
			Осигуру- вање од незгода	Осигуру- вања на воздухот лови	Одговор- ност кон трети лица	Осигуру вања на имот	Осигуру- вање на стока во превоз	Патничко	
		16.239 (2.987)	34.118 (8.297)	173.067 (64.248)	55.702 (27.736)	513	3.834	283.473 (103.268)	
		13.252	25.821	108.819	27.966	513	3.834	180.205	
		29.458 (11.490)	502.062 (495.526)	230.736 (111.078)	39.564 (27.912)	2.033	2.657	806.510 (646.006)	
		17.968	6.536	119.658	11.652	2.033	2.657	160.504	
		Резерви за штети							
		Пренесен дел на реосигурителот							
		Нето резерви за штети (намалена за пренесениот дел на реосигурителот)							

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2016

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

29. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)

Резерви за штети

	2016			2015		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 1 јануари	806.510	(646.006)	160.504	806.237	(643.865)	162.372
Пријавени, но неисплатени штети	(473.811)	479.243	5.432	15.868	(2.141)	13.727
Настанати, но непријавени штети	6.871	-	6.871	(15.595)	-	(15.595)
Состојба на 31 декември	339.570	(166.763)	172.807	806.510	(646.006)	160.504

Во бруто резерви за штети се вклучени МКД 2.204 илјади (2015: МКД 2.363 илјади) кои претставуваат бруто резерви за бонуси и попусти. Ефектот од промената на овие резерви во износ од МКД 159 илјади е прикажан во белешка 11.

Преносна премија

	2016			2015		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 1 јануари	283.473	(103.268)	180.205	251.042	(97.186)	153.856
Полисирана премија во тековната година	801.485	(439.733)	361.752	683.537	(361.510)	322.027
Заработена премија во тековната година	(754.447)	415.892	(338.555)	(651.106)	355.428	(295.677)
Состојба на 31 декември	330.511	(127.109)	203.402	283.473	(103.268)	180.205

Во резервите за преносна премија вклучени се МКД 3.154 илјади (2015: МКД 3.153 илјади) кои претставуваат резерви за неистечени ризици поради прерано прекинување на осигурувањето (откажување). Ефектот од промената на овие резерви во износ од МКД 1 илјада е прикажан во белешка 11.

30. Останати резерви

	2016	2015
Резерви за вработени	4.139	2.475
Резерви за судски спорови	19.480	17.931
Вкупно	23.619	20.406

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

31. Обврски	2016	2015
Обврски по основ премија за реосигурување	266.894	208.841
Обврски по штети	14.315	19.893
Обврски кон добавувачи	20.415	38.080
Обврски за провизија по основ на работи на застапување и посредување во осигурувањето	5.733	19.445
Обврски по основ на противпожарен придонес и придонес за безбедност во сообраќајот	41.823	33.218
Обврски спрема Гарантен фонд по основ на неосигурани непознати моторни возила	4.504	2.411
Обврски за плати	9.189	7.386
Останати обврски по основ на примени аванси	950	1.070
Останати обврски	9.970	4.043
Вкупно	<u>373.793</u>	<u>334.387</u>

32. Потенцијални и преземени обврски

Судски спорови

Друштвото издвојува посебна резерва за судските спорови кои произлегуваат од неговото деловно работење со цел да се обезбеди од идни влијанија на истите врз работењето (види белешка 30).

33. Усогласеност со законската регулатива

На 31 декември 2016 година Друштвото ги исполнува барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот утврден во согласност со Законот за супервизија на осигурување како и средствата кои ги покриваат техничките резерви, Друштвото има доволно средства за покривање на техничката резерва и покривање на капиталот во целост.

На 31 декември 2016 година Друштвото има вложувања на капиталот во субјект кој не е банка кои претставуваат 75% од капиталот. Дозволениот лимит на овие вложувања е најмногу 10% од капиталот. Друштвото редовно го известува регулаторот - Агенцијата за супервизија на осигурувањето ("АСО") преку кварталните извештаи за овие вложувања и досега нема добиено мерка или препорака за усогласување.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2016

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***34. Трансакции со поврзани лица*****Матично и основно матично претпријатие***

Друштвото е во целосна сопственост на VIENNA INSURANCE GROUP AG Winner Versicherung Gruppe, кое е матично и основно матично претпријатие.

Трансакции со Матичното претпријатие и подружници на Матичното претпријатие

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со Матичното претпријатие и подружниците на Матичното претпријатие во текот на годината биле како што следи:

	2016	2015
Побарувања по основ на учество во надомест на штети од реосигурување	55.604	45.455
Побарувања по основ на провизија од реосигурување	10.831	7.674
Обврски по основ на премија за реосигурување	41.895	73.735
Обврски по основ на премија за реосигурување – депозитна премија	133.467	122.568
Останати обврски	1.561	2.288
Резерва за пренесена премија – дел за реосигурување	121.882	101.968
Резерва за штети – дел за реосигурување	156.968	637.106
Бруто полисирана премија предадена на реосигурителите	(391.237)	(315.210)
Промена во резерва за пренесена премија – дел за реосигурување	19.914	6.434
Приходи од провизии и надомести по основ на реосигурување	124.661	115.420
Бруто исплатени штети – дел за реосигурителите	594.479	169.738
Промена во резерва за штети – дел за реосигурување	(477.138)	(5.558)
Трошоци за камати по депозитна премија	4.984	5.488

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во Административни трошоци (види белешка 13) се како што следува:

	2016	2015
Краткорочни користи за вработените	10.834	11.105
	<u>10.834</u>	<u>11.105</u>

35. Последователни настани

По датумот на изготвување на Билансот на состојба, не се случиле материјални настани коишто би требало да се објават во финансиските извештаи.

Годишен
извештај за
работењето

**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
ВИНЕР - ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП СКОПЈЕ**



**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВИНЕР – ВИЕНА
ИНШУРЕНС ГРУП СКОПЈЕ ЗА 2016 ГОДИНА**

Скопје, Фебруари 2017

правните лица за осигурувањето, преку укажување на тоа дека осигурителниот систем е нешто што им носи сигурност и безбедност во секојдневното живеење, што истовремено би придонело во унапредување на резултатите на друштвото во сите аспекти и овозможување на што е можно поголем поврат на вложениот акционерски капитал.

Основните принципи врз кои беа поставени темелите на деловната политика се:

- Континуирано следење и применување на законските норми и регулатива;
- Целосна одговорност и исполнување на обврските спрема осигурениците;
- Ефикасно работење и експресно решавање на штетите;
- Максимална посветеност за итно и комплетно одговарање на потребите на клиентите;
- Инвестирање во долгорочни релации со нашите клиенти преку лојално служење на нивните потреби;
- Транспарентно и чесно работење;
- Редовна наплата на побарувањата;
- Развивање, проширување и инвестирање во структурата на човечките ресурси;
- Информирање на јавноста за нашите продукти и нивната континуирано нивно подобрување и прилагодување на барањата на нашите клиенти и осигурителниот пазар;
- Креирање на свеста на јавноста за осигурувањето преку одговорно, безбедно и чесно работење.

Наведените деловни принципи се и дел од Планот на работа на друштвото за 2016 година и истите во целост беа следени и применувани во работењето, што придонесе за постигнување на одлични резултати во сите аспекти на работењето.

4. Анализа на работењето, финансиски резултати и финансиска состојба

Друштвото во текот на годината оствари Бруто полисирана премија во износ од 801.485.036,00 денари, распоредни по класи на осигурување како што е наведено во табелата:

инвестиции со минимален ризик, а истовремено да се обезбеди друштвото во секој момент да има доволно средства за исполнување на сопствените обврски.

Расходите на друштвото за 2016 година како и вообичаено се најголеми во делот на исплата на штети. Друштвото има бруто исплатени штети во износ од 767.758.676,00 денари. Секторот за штети беше целосно посветен на брза, ефикасна и правична обработка на оштетните побарувања. Процесот на решавање на штети го вршат вработени лица во друштвото, и надворешни соработници (проценители, вештаци и лекари цензори), а воспоставена е одлична соработка и со голем број на сервиси, медицински установи и други специјализирани институции со цел да се олесни процесот на решавање на оштетни побарувања и задоволување на потребите на осигурениците. Трошоците на друштвото беа фокусирани на подобрување на профитот преку ефективен прием во осигурување и унапредување на портфолиото и профитабилноста.

Сите приходи и расходи кои ги има друштвото во 2016 година се во рамките на планираното, а зголемувањето на бруто полисираната премија влијаеше на минимални зголемувања на трошоците, но тоа немаше негативно влијание на планираната добивка. Друштвото во текот на 2016 година оствари добивка пред оданочување во износ од 48.357.722,00 денари, додека нето добивката изнесува 42.178.042,00 денари. Согласно остварената бруто добивка друштвото имаше 15,5% поврат на капитал за 2016 година и 19,6% поврат на акционерскиот капитал.

Детален преглед на сите приходи и расходи е прикажан во финансискиот извештај на друштвото, кој е прилог на овој Годишен извештај за работењето на друштвото.

Друштвото во 2016 година во целост ги исполнуваше потребните критериуми за капитал и маргина на солвентност, и во ниту еден момент не беше загрозувана ликвидноста, а што е уште позначајно друштвото во текот на целата година имаше соодветно издвоени технички резерви.

Побарувањата на друштвото во текот на 2016 година редовно беа класифицирани согласно сите сметководствени стандарди, а Друштвото посвети големо внимание на наплата на сите доспеани побарувања. За да се овозможи беспрекорната услуга на клиентите и осигурениците, Друштвото соодветно се грижеше за своите интереси односно за наплатата на премијата.

Детален преглед на средствата и обврските е прикажан во финансискиот извештај на друштвото, кој е во прилог на овој Годишен извештај за работењето на друштвото.

5. Управување со ризици

Управниот одбор на друштвото на ден 21.12.2015 година усвои Правила за управување со ризици во кој беа опфатени ризиците со кои би можело да се сретне во работењето во 2016 година. Исто така друштвото спроведуваше и Стратегија за инвестирање и ризик за 2016 година усвоена од Управниот одбор на 23.11.2015 година и одобрена од Надзорниот одбор. Управниот одбор во целост ги спроведе планираните активности за управување со ризиците и сите ризици беа благовремено антиципирани и пресретнати. Во оваа насока друштвото редовно го контролираше спроведувањето на актите на друштвото и законските норми, а посебно се обрати внимание на спроведувањето на правилата за реосигурување, прием во осигурување, инвестиции на средства, заштита на лични податоци, како и на сигурноста на информатичките системи на друштвото.

8. Деловна мрежа, подружници и вработени

Во текот на 2016 година, друштвото работеше на целата територија на Република Македонија, преку сопствената мрежа на подружници и вработени распределени во 26 градови, но и преку 105 застапници во осигурување, 28 брокерски друштва, 2 друштва за застапување во осигурување, како и преку една банка.

Друштвото ја заврши 2016 година со 225 вработени од кои 176 се во продажба, а 49 во администрација. Бројот на вработени соодветствувава со потребите на друштвото и во секој од вработените соодветно се инвестира на професионален развој со цел да се подобрат и нивните, но и перформансите на друштвото во целина.

9. Односи со матичната компанија

Како што е наведено во точката 5 од овој извештај единствен сопственик на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје е VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE (ВИГ). Друштвото имаше соработка со единствениот акционер, но пред се со ВИГ РЕ, компанија за реосигурување која има А+ рејтинг, а при соработката во целост се почитуваат Законските и Подзаконските норми за реосигурување, како и Програмата за реосигурување на друштвото.

Трансакциите со ВИГ и ВИГ РЕ, потпаѓаат под трансакции со заинтересирани страни, но за истите не е потребна процедура за одобрување согласно одредбите за зделки со заинтересирани страни од Законот за трговските друштва, бидејќи е исполнет условот од член 457 став 3 точка 2 од Законот за трговските друштва, односно сите акционери имаат интерес од зделката.

10. Ограни на Управување

Ограните на управување се формирани согласно Законот за трговските друштва, Законот за супервизија на осигурување и Статутот на друштвото.

Друштвото има двостепен систем на управување односно има Управен одбор и Надзорен одбор.

Членови на Управниот одбор се:

1. д-р Зоран Нарашанов – Претседател на Управниот одбор;
2. м-р Дејан Михајлов – член на Управниот одбор; и
3. Насер Зенку – член на Управниот одбор.

Сите членови на Управниот одбор пред стапување на функцијата имаат добиено решенија за согласност за извршување на функција член на орган на управување издадена од Агенцијата за супервизија за осигурување. На седницата на Надзорниот одбор одржана на 10.12.2015 година, мандатите на сите членови на Управниот одбор се продолжени за дополнителни 3 години односно до 15.04.2019 година.

На датум 31.12.2016 година, Надзорниот одбор на друштвото беше составен од 5 (пет) членови од кои двајца беа независни членови:

1. Габор Лехел /Gabor Lehel/ - Претседател на Надзорниот одбор;
2. Михаил Хак /Michael Hack/ - член на Надзорниот одбор;
3. Реинхард Гојер /Reinhard Gojer/ - член на Надзорниот одбор;
4. Зоран Димов /Zoran Dimov/ - независен член на Надзорниот одбор; и
5. Јохан Гиртл /Johann Gürtl/ - независен член на Надзорниот одбор.

11. Политики и внатрешни акти на друштвото

Друштвото во текот на 2016 година усвои неколку политики кои ќе го подобрат корпоративното управување на друштвото, а истовремено работеше и на усогласување на внатрешните акти со нова законска регулатива. Во однос на политиките беа усвоени: Политика за наградување (Remuneration Policy), Политика за оценување на квалификуваноста и подобноста на клучните лица во друштвото (Fit and Proper Policy), Политика за усогласување со регулатива (Compliance Policy), Политика за аутсорсинг (Outsourcing Policy) и Политика за трансакции (Transaction Policy), а беше извршено и техничко усогласување на етичкиот кодекс на друштвото со тој на ВИГ.

Дел од внатрешните акти на друштвото беа ревидирани во текот на годината, но сите измени се правени за да се усогласат со Законските и Подзаконските норми, како и со внатрешните Политики на друштвото.

12. Назив, адреса и датум на именување на овластен ревизор

Овластен надворешен ревизор на друштвото за 2016 година, согласно одлуката на собранието на акционери од 06.04.2016 година е КПМГ Македонија ДОО Скопје. Назначениот овластен ревизор е со седиште на адреса ул. Филип Втори Македонски бр. 3, Скопје – Соравија Центар, 7ми кат, а нивната веб страна е www.kpmg.com.mk

Согласно Законот за супервизија на осигурување, друштвото има вработено и внатрешен ревизор кој има лиценца за овластен ревизор бр. 07-27581/1 од 02.02.2005 година, а тоа е г-дин Ленин Прцуловски.

13. Класи за осигурување и видови на договори за осигурување

Согласно Законот за супервизија на осигурување осигурителните друштва може да работат само во оние класи за осигурување за кои имаат согласност од Агенцијата за супервизија на осигурување. Друштвото со Решение на Министерството за финансии бр. 18-24809/2 од 24.10.2002 година и бр. 12-9216/2 од 13.04.2009 година има дозвола за работа во 17 класи за осигурување:

1. Осигурување од последици на несреќен случај (незгода) - Класа 1
2. Здравствено осигурување – Класа 2
3. Осигурување на моторните возила (каска) – Класа 3
4. Осигурување на шински возила (каска) – Класа 4
5. Осигурување на воздухоплови (каска) – Класа 5
6. Осигурување на пловни објекти (каска) – Класа 6
7. Осигурување на стока во превоз (карга) – Класа 7
8. Осигурување на имот од пожар и природни непогоди – Класа 8
9. Други осигурувања на имот – Класа 9
10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила – Класа 10
11. Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови – Класа 11
12. Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти – Класа 12
13. Општо осигурување од одговорност – Класа 13
14. Осигурување на кредити – Класа 14
15. Осигурување на гаранции – Класа 15
16. Осигурување на правна заштита – Класа 17
17. Осигурување на туристичка помош – Класа 18

Ваквите позитивни резултати се само одличен вовед во новата 2017 година, каде друштвото очекува да продолжи со развојот и да ги исполни сите поставени цели во Планот за работа за 2017 година.

Прилог и составен дел на овој извештај се годишните финансиски извештаи и Потврдата од овластен актуар со мислењето за тоа дали премиите и техничките резерви се пресметани согласно Законот за супервизија на осигурување.

**Акционерско друштво за осигурување
ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје
Претседател на Управен одбор
д-р Зоран Нарашанов**



Неревидирана
годишна сметка

Неревидирана годишна сметка

Годишната сметка на Банката се состои од билансот на состојба на 31 декември 2016 година и билансот на успех за годината тогаш завршена.

Формата и содржината на годишната сметка е регулирана во *“Правилникот за пропишување на формата и содржината на годишната сметка”* (“Правилникот”) објавен во Службен весник на Република Македонија.

Пропишаната форма и содржина на годишната сметка во Правилникот, се разликува од изискувањата за формата и содржината на финансиските извештаи изготвени во согласност со сметководствената рамка наведена во ревидираните финансиски извештаи. Последователно, постојат разлики во презентацијата на ставките од билансот на состојба и билансот на успех во годишната сметка и ставките во ревидираните финансиските извештаи.

Годишната сметка на Банката беше надвор од опсегот на нашиот ангажман и не беше предмет на нашата ревизија. Последователно, ние не изразуваме мислење за истата.

Регистар на годишни сметки

Тарган Корпорација | Страница | Македонија | Дејана.се

[Почетна](#) |
 [Администрација](#) |
 [Услуги](#) |
 [Помош](#)

Податоци за годишната сметка

ВМРС: 05702470

Целосно име: Акционерско друштво за осигурување БИНЕР-Вечна Иншуренс Груп Скопје

Тип на документ: Ревизорски извештај

Вид на работа: Друштва за осигурување и ресигурување

Тип на годишна сметка: Ревизиран финансиски извештај

ПРОВЕРКА

Листа на грешки

Нема грешки во внесените податоци

XML датотеката

При прикажување на XML датотеката се пребришуваат сите податоци и се запишуваат само податоците од XML датотеката. Доколку финансиските податоци се исправни и XML датотеката е правилно дигитално потпишана, годишната сметка ќе биде автоматски потпишана.

*Претходно треба да се прикачени сите прилози.

 No file chosen

Прилози



Внимание: дозволено е да додате само една датотеката од типот PDF со вистинити пропорционални големина не поголема од 2 MB. Во оваа датотеката треба да бидат вклучени сите важидни документи соодветни за годишната сметка која што ја поднесувате.

 No file chosen

Филтражи

 Внесете шифра на АОП: Внесете опис на АОП (мин. 3 карактери): Прикажи само пополнети

Биланс на состојба | Биланс на успех | Државна евиденција | Структура на приходи по дејности

Опис	Ознака за АОП	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправна на вредности за тековна година	Претходна година
- АКТИВА А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (001-003)	1				
- Земји	2				
- Останати нематеријални средства	3				
- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+006+009+010+011+012)	4	28.226.975			26.017.425
- Надвижности (006+007)	5	992.982			1.020.667
- Зградите	6				
- Градежни објекти	7	992.982			1.020.667
- Постройби и опрема	9	26.949.830			24.808.238
- Технички средства	9				
- Аванси за набавка на материјални средства	10				
- Материјални средства во појатоци	11				
- Останати материјални средства	12	294.163			188.532
- ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+049)	13	762.649.835			731.439.856
- ВЛОЖУВАЊА ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ НЕ СЕРЖАТ ЗА ВРЕДНОСТ НА ДЕЈНОСТА	14				
- ВЛОЖУВАЊА ВО ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)	16	65.080.094			16.351.780
- Вложувања во акции, депозити и застапувачки хартии од вредност во подружници	16				
- Вложувања во акции, депозити и застапувачки хартии од вредност во подружници, друштва и кредитни институции	17				
- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, подружнички друштва и кредитни институции	18				
- Подготвени по должни хартии на подружници, подружнички друштва и кредитни институции	19				
- Особени финансиски вложувања во подружници, подружнички друштва и кредитни институции	20	15.690.094			16.351.780
- ВЛОЖУВАЊА ВО ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+024+025)	21	763.559.741			715.088.075
- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	22	528.700.454			499.652.121
- Вложувања во хартии од вредност кои се нивува до долготрпност (024+025)	23	484.074.775			484.000.000
- Должнички хартии од вредност со рок на достапност до една година	24				
- Должнички хартии од вредност со рок на достапност над една година	25	484.074.775			484.000.000
- Вложувања во хартии од вредност забилансирани за третирање (027+028+029)	26	44.625.679			15.652.121
- Должнички хартии од вредност со рок на достапност до една година	27	44.625.679			15.652.121
- Должнички хартии од вредност со рок на достапност над една година	28				
- Акции, депозити и останати финансиски инструменти	29				
- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивањата или загубите (031+032+033)	30				
- Должнички хартии од вредност со рок на достапност до една година	31				
- Должнички хартии од вредност со рок на достапност над една година					

1	ГОВНИ	32		
	- Акции, уделови и остани сопствени инструменти	33		
	- Денежни средства и инструменти	34		
	- Депозити, векци и остани пасивни (036+037+038+039)	35	234.859.267	215.435.954
	- Депозити	36	226.433.909	211.052.740
	- Дадени закани обезбети со хипотека	37		
	- Остани дадени закани	38		
	- Остани пасивни	39	8.425.378	4.383.214
	- IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТА ЗА РЕКОМ УПУВАЊЕ ИЛИ НЕДЕНИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕКОМУВАЊЕ	40		
	- I. ФИНАНСИИ ПЛОЧУВАЊА ИЛИ КОИ СОПСТВЕНИОТ ГО ПРИЗНАЕ, ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИКОТ ОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	41		
	- II. ДЕЛ ЗА СОСОПУВАЊЕ И РЕКОМУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	42	293.873.043	746.274.080
	- III. ДЕЛ ЗА СОСОПУВАЊЕ И РЕКОМУВАЊЕ ВО БРУТО РЕЗЕРВИТЕ ЗА ПРЕСТАПНИ ПРАВИ	43	127.109.579	103.267.620
	- IV. ДЕЛ ЗА СОСОПУВАЊЕ И РЕКОМУВАЊЕ ВО БРУТО НЕФИНАНСИОНИ РЕЗЕРВИ	44		
	- V. ДЕЛ ЗА СОСОПУВАЊЕ И РЕКОМУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВИТЕ ВОСОПУВАЊЕТО СО ПРЕСТАПНИ МЕТОДОТ НА РАБОТА	45		
	- VI. ДЕЛ ЗА СОСОПУВАЊЕ И РЕКОМУВАЊЕ ВО БРУТО РЕЗЕРВИТЕ ЗА ЖИВ	46	165.763.464	646.006.470
	- VII. ДЕЛ ЗА СОСОПУВАЊЕ И РЕКОМУВАЊЕ ВО БРУТО РЕЗЕРВИТЕ ЗА ВОЕНА И ПОЛУСТА	47		
	- VIII. ДЕЛ ЗА СОСОПУВАЊЕ И РЕКОМУВАЊЕ ВО БРУТО ФИНАНСИОНИОТ РЕЗЕРВИ (финансионо пасивни резерви за валутни утврдувања и илеме)	48		
	- IX. ДЕЛ ЗА СОСОПУВАЊЕ И РЕКОМУВАЊЕ ВО БРУТО ОСТАПНИ ОСТАПНИОТ РЕЗЕРВИ	49		
	- I. ДАНОКНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	50	0	95.433
	- II. ПОБАРУВАЊА (052+053+057)	51	270.576.025	263.512.532
	- I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАКТИ НА ОСТАП УПУВАЊЕ (054+054+055)	52	144.298.440	135.479.711
	- II. ПОБАРУВАЊА ОД ОСИГУРАЊЕ	53	144.298.440	135.479.711
	- III. ПОБАРУВАЊА ОД ЗАСТАПНИЦИ И ОД ПОСРЕДНИЦИ	54		
	- IV. ОСТАПНИ ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА КОМПАНИИ	55		
	- V. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СОСОПУВАЊЕ И РЕКОМУВАЊЕ	56	55.602.850	45.455.132
	- VI. ОСТАПНИ ПОБАРУВАЊА (050+058+060+061)	57	70.676.735	82.577.689
	- VII. ОСТАПНИ ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ	58	52.994.115	63.230.049
	- VIII. ПОБАРУВАЊА ВО ОБЕМ НА КОМУВАЊА	59	15.087.288	17.339.722
	- IX. ТЕХНИЧКИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	60		
	- X. ОСТАПНИ ПОБАРУВАЊА	61	2.635.352	2.107.918
	- XI. ДАНОЧНИ СРЕДСТВА И ПАРНИЦИ БИВШИВЕТИ	62	31.410.710	25.195.044
	- XII. ЗАЧУВО	63		
	- XIII. СРЕДСТВА (ИЛИ ПРАВИ) ЗА ОПУВАЊЕ, ИМЕНЛИКИ ЗА ПРОСЛАВА И ПРЕСТАПНИ РАБОТИ	64		
	- XIV. ПЛАТЕЖИ ПРОСЛАВИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСТАПНИ ПЕРИОДИ (066)	65	24.113.406	22.027.442
	- XV. ВОЕНА ИЛИНИ СРЕДСТВА (068+069+071+072+073+074+075+076+077+078+079+080+081+082)	66	1.410.852.000	1.817.571.821
	- I. ВОЕНА ИЛИНИ СРЕДСТВА - АКТИВИ	67	71.893.610	265.995
	- II. ПАСИВА, А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (083+084+085+086+087+088+089+090+091+092)	68	340.710.576	322.303.947
	- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	69	247.036.938	247.036.936
	- II. ДАНОЧНИ НА РАКОВНИКА ВОЈНИ	70		
	- III. ДОСТАПНИ АКТИВИ (-)	71		
	- IV. ЗАЛИЦИ И НЕУПРАВЕЊИ КАПИТАЛ (-)	72		
	- V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	73		
	- VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078)	74	45.824.007	31.901.410
	- I. Технички резерви	75	45.824.007	31.901.410
	- II. Резерви за сопствена вредност	76		
	- III. Статутарни резерви	77		
	- IV. Остани резерви	78		
	- VII. НЕКОМУВАЊА ДОБИВКА	79	5.671.589	1.494.810
	- VIII. НЕКОМУВАЊА ЗАГУБА (-)	80		
	- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСТАПНИ ПЕРИОД	81	42.178.042	41.767.791
	- X. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСТАПНИ ПЕРИОД	82		
	- XI. УЛОЖЕНИИ НА СООТВЕТНИТЕ НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО	83		
	- XII. НЕКОМУВАЊА ИЛИ ЧЕСТВО	84		
	- I. СОВРЕДНИВАНИ ОБВРСИ	85		
	- II. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	86	670.080.650	1.089.983.596
	- Бруто резерви за сопствена вредност	87	330.510.921	283.473.449
	- Бруто некомпенсирани резерви	88		
	- Бруто резерви за илеме	89	337.365.302	804.146.809
	- Бруто резерви за воена и полуста	90	2.204.427	2.363.334
	- Бруто еквивалентни резерви	91		

- Бруто оставати осигурително технички резерви	92		
- Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КОИ ИЛИ ОДИГЛЕБИНАСТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИОНАСТ РИЗИК	93		
- Д. РЕЗЕРВИРЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕКЕЗВЕСНОСТИ (092+093)	94	23.619.287	20.406.363
- Резервирани за пензион и инвалид, староснони и убавни обврски кон вработените	95	4.139.492	2.071.944
- Останати резервирани за ризици и некезвесности	96	19.479.845	17.931.419
- Г. ДОДНОЖИ И ДОДНОЖИ ОБВРСИ	97		
- Е. ОБВРСИ КОИ ПРОИЗЛЕЖАТ ОД ОБВРСИТЕ НА ДРУШТВА ЗА РЕКОМПУВАЊЕ КАК ЦЕДЕНИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕКОМПУВАЊЕ	98		
- Ж. ОБВРСИ (100+101+102)	99	375.113.200	336.565.329
- 1. ОБВРСИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОЖЕ УМОВЕНЕ (101+102+103)	100	14.315.414	10.803.521
- Обврски према осигуреници	101	14.256.126	10.803.521
- Обврски према застравувачи и породици	102		
- Останати обврски од непосредни работи на осигуреници	103	59.280	0
- 2. ОБВРСИ ОД РАБОТИ НА КОМПЛУТИРАЊЕ И РЕКОМПУВАЊЕ	104	265.893.652	208.041.505
- В. ОСТАНАТИ ОБВРСИ (105+107+108+109+110)	105	93.904.224	107.830.303
- Обврски по оски на финансиски вложувања	106		
- Останати обврски од финансиска работи на осигуреници	107	53.010.063	56.145.278
- Обврски кон вработените	108		
- Таксови должни обврски	109	1.320.431	2.179.305
- Останати обврски	110	39.573.730	49.506.719
- 3. ОБВРСИ ПО ОСНОВ НА НЕПОСРЕДНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТПУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАВА И ПРЕСТАНАТИ РАБОТЕЊА	111		
- 5. ОДОЛЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШЕЦИ И ПРИБОЦИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (112)	112	1.326.197	48.415.598
- ОБВРСИ ПАСИВА: ГЛAVНИ И РЕЗЕРВИ И ОБВРСИ (098+095+096+097+099+099+099+111+112)	113	1.410.852.000	1.817.571.821
- И. КОНФИЛИАЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА	114	71.853.618	265.995

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија
 Бул. Кулеви Јосифовски Пилу бр. 1 1000 Скопје
 тел. +389 2 3280 100
 факс +389 2 3123169

[Политика за приватност](#)

За оптимално користење на системот,
 препорачуваме:
 Google Chrome, Mozilla Firefox или IE 9.0+

Податоци за Годишна Сметка

ЕМБС: 05702470

Целосно име: Акционерско друштво за осигурање ВИНЕР-Виена Иншуренс Груп Скопје

Тип на документ: Ревизиони извештај

Вид на работа: Друштва за осигурање и реосигурање

Тип на годишна сметка: Ревизиран финансиски извештај

ПРОВЕРКА

Листа на грешки:

XML датотека

При прикачување на XML датотека се пребришуваат сите податоци и се запишуваат само податоците од XML датотеката. Дополну финансиските податоци се исправни и XML датотеката е правилно дигитално потпишана, годишната сметка ќе биде автоматски потпишана.

*Претходно треба да се прикачат сите прилози.

Choose File No file chosen Додај ја датотеката

Прилози



Внимание! Дозволено е да додадете само едни датотека од типот PDF со системски оправдана големина не поголема од 2 МВ. Во оваа датотека треба да бидат вклучени сите важни документи соодветни за годишната сметка која што ја поднесувате.

— Изберете — Choose File No file chosen

Додај ја датотеката

Филтрирај

Внесете шифра на АОП: Внесете опис на АОП (мин. 3 карактери): Прикажи само пополнети

Биланс на состојба | Биланс на успех | Државна валденција | Структура на приходи по дејности

Опис	Ознака за АОП	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправна на вредност за тековна година	Приходи година
A. Приходи од работното место (202+211+214+215)	201	505,868,884			459,626,018
- Додаточна премия (нето приходи од премии) (202+214+215+216+217+218+219+220)	202	338,557,525			298,830,853
- Бруто полисирани премии за осигурање	203	801,485,036			683,536,668
- Бруто полисирани премии за осигурување	204				
- Бруто полисирани премии за осигурување - државно	205				
- Бруто полисирани премии за осигурување	206				
- Бруто полисирани премии за осигурување - реосигурување/реинсургенција	207	439,733,411			381,509,713
- Премии во резервата за првична премия	208	47,036,059			29,276,223
- Премии во бруто резервата за првична премия за осигурување	209				
- Премии во бруто резервата за првична премия за реосигурување	210	23,841,929			6,061,321
- B. Приходи од вложувања (211+219+223)	211	30,392,189			26,982,763
- Приходи од вложување во државни облигации (211+219+219+219+219+219+219)	212				
- Приходи од капитал од државни облигации	213				
- Приходи од курсен разлики од државни облигации	214				
- Приходи од дивиденди од државни облигации	215				
- Нерезидентски добивки од државни облигации во бруто	216				
- Резидентски добивки (валутни добивки) од продажба на капитална во државни облигации	217				
- Останати приходи од вложување во државни облигации	218				
- Приходи од капитал вложување (219+221+221+221+224)	219	29,772,636			26,946,162
- Приходи од капитал	220	27,365,037			26,659,331
- Приходи на основ на курси разлики	221	2,407,599			286,831
- Приходи од дивиденди	222				
- Нерезидентски добивки од капитал	223				
- Резидентски добивки (валутни добивки) од продажба на капитална (223+224+227)	224				
- Финансиски вложувања - реструктурирање за капитал	225				
- Финансиски вложувања - реструктурирање за капитал	226				
- Останати финансиски средства и капитал	227				
- Останати приходи од вложување (228+233)	228	619,593			46,601
- Приходи од вложување во материјални средства кои не служат за продажба на државни облигации (230+231+232)	229				
- Трансферирани имуществени средства во капитални средства кои не служат за продажба на државни облигации	230				
- Валутни добивки (валутни добивки) од продажба на капитална во материјални средства кои не служат за продажба на државни облигации	231				
- Приходи од капитална од вложување во материјални средства кои не служат за продажба на државни облигации	232				

- Останати приходи на вложување	232	619,963	46,601
- III. ОСТАНАТИ ДОБИТОКНО-ТЕЛНОНИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕКОСТРУИРАЊЕ	234	130,366,055	125,224,085
- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДИВ. ПРИХОДИ	235	13,571,115	8,579,117
- V. РАСХОДИ ОД РАБОТНОСТА	236	461,528,162	417,386,423
- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ПРИХОДИ ЗА ШТЕТИ) (237-242+243-244)	237	173,977,141	141,293,367
- Бруто изостанети штети	238	773,776,833	339,610,426
- Намалувања на приходот од бруто реконструираните резерви одоброувања	239	6,018,157	5,493,494
- Бруто изостанети штети дел за осигурување	240		
- Бруто изостанети штети дел за реконструктивно-ремонтиско	241	606,243,034	191,368,255
- Промените во бруто резервите за штети	242	-466,781,507	624,334
- Промените во бруто резервите за штетите за осигурување	243		
- Промените во бруто резервите за штетите за реконструктивно	244	-479,243,006	2,142,226
- II. ПРОМЕНА ВО ОСТАНАТИ ТЕМАТИЧНИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕКОСТРУИРАЊЕ) (245+246+247)	245	-158,907	2,801,438
- Промените во материалната резерва, нето од реконструктивно (247-248)	246		
- Промените во бруто материалната резерва	247		
- Промените во бруто материалната резерва дел за реконструктивно и реконструктивно	248		
- Промените во емисионата резерва, нето од реконструктивно (250-251)	249		
- Промените во емисионата резерва, нето од реконструктивно	250		
- Промените во бруто емисионата резерва дел за реконструктивно и реконструктивно	251		
- Промените во основни тематична резерва, нето од реконструктивно (252-254)	252	-158,907	2,801,438
- Промените во основни бруто тематична резерва	253	-158,907	2,801,438
- Промените во основни бруто тематична резерва дел за реконструктивно и реконструктивно	254		
- III. ПРОМЕНА ВО БРУТО МАТЕРИАЛНА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРНИКОТ, НЕТО ОД РЕКОСТРУИРАЊЕ (256-257)	255		
- Промените во бруто материалната резерва за осигурување на живот каде инвеститорскиот ризик е на товар на осигуреникот	256		
- Промените во бруто материалната резерва за осигурување на живот каде инвеститорскиот ризик е на товар на осигуреникот дел за осигурување и реконструктивно	257		
- VI. ТРОШОЦИ ЗА ВОЛУС И ПОГОСТИ, НЕТО ОД РЕКОСТРУИРАЊЕ (259+260)	258	1,753,266	7,251,523
- Трошоци за волус (нек вклучува од резултатот)	259	823,083	7,141,131
- Трошоци за гости (нек не вклучува од резултатот)	260	930,183	110,412
- VII. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	261	240,467,033	223,112,180
- Трошоци за спроведување на осигурувањето (262+264+265+266)	261	127,498,565	110,017,356
- Платени	262	41,436,828	52,743,845
- Останати трошоци	264	10,392,680	12,846,546
- Промените во одложените трошоци за спроведување	265	-2,075,964	-5,097,861
- Бруто (нето) на работните во вработените годишно време	266	57,745,671	50,124,656
- Административни трошоци (268+269+275+276)	267	112,957,478	110,094,784
- Амортизациски и кредитно-услугиски (обвонредувањето) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	268	11,109,823	8,624,235
- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	269	23,636,905	21,518,030
- Плати и надоместоци	270	23,338,517	21,420,809
- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плати	271		
- Промените во административни социјално осигурување	272		
- Трошоци за административни социјално осигурување за вработените	273		
- Останати трошоци за вработените	274	307,280	97,221
- Трошоци за услуги на фирмата плаќајќи на вршат дејноста со сите даноци	275	4,946,451	
- Платени административни трошоци (277+278+279)	276	73,262,399	79,752,516
- Трошоци за услуги	277	45,586,395	49,337,246
- Материјални трошоци	278	7,312,256	7,603,480
- Трошоци за резервирани и останати трошоци од вработените	279	20,363,748	22,811,790
- VIII. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	280	1,455,957	1,395,349
- Расходи од вложувања во депозита во банка	281		
- Расходи за камети за депозита во банка	282		
- Расходи за фирмен кредит од депозита во банка	283		
- Нерезервисани загуби од следствена на објективна вредност на вложувања во депозита во банка	284		
- Резервисани загуби од кредитна (дебитна) загуби на вложувања во депозита во банка	285		
- Основни финансиски расходи од депозита во банка	286		
- Расходи од основни вложувања (288+289+290+291+294+295)	287	1,455,957	1,395,349
- Расходи за камети	288		
- Расходи за курс разлики	289	1,455,957	1,395,349
- Нерезервисани загуби од следствена на објективна вредност на вложувања	290		
- Резервисани загуби од продажба (дебитна) загуби на вложувања (290+292)	291		

- Финансиски резултати од продажба	292		
- Финансиски резултат за тргување (на објективна вредност)	293		
- Реализирани загуби од продажба на остатни вложувања	294		
- Остатни приходи од вложувања (306 + 297)	295		
- Амортизација на имуществото по набавката на средства или на спомат за време на дејноста	296		
- Загуба од обезбедување на вложувањата и остатни приходи од вложувања	297		
- VII. ОСТАТНИ ОБИЗНАЧЕНИ ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНА ЗА РЕКОСТРУИРАЊЕ (299+300)	298	39.902.966	38.102.753
- Трошоци за пресметка	299		
- Остатни обврзательно технички трошоци, намалени за реконструирање	300	39.902.966	38.102.753
- VIII. ОСТАТНИ РАСХОДИ (302+303)	301	4.141.706	1.432.812
- Загуби поради обврзување на победителна тендерна намена на тендер за реконструкција	302	-1.300.841	-3.494.985
- Остатни финансиски и други расходи	303	5.442.547	4.912.767
- Удел во добивката на придружението друштво	304		
- Удел во загубата на придружението друштво	305		
- Добивка од деловната година (301+304) - (298 + 305)	306	48.257.722	47.238.596
- Загуба од деловната година (296+302) - (291+304)	307		
- Нето добивка од претходни работни	308		
- Нето загуба од претходни работни	309		
- Добивка под оданочување (306+308) или (306-309)	310	48.257.722	47.238.596
- Загуба под оданочување (307+309) или (307-308)	311		
- Данок на добивка	312	5.179.680	5.471.826
- Даровани даночни привилегии	313		
- Даровани даночни расходи	314		
- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	315	42.178.042	41.767.791
- ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (311+312-313+314)	316		
- Присметен број на работни вреќи основан на часови на работи во производствениот сектор (во апсолутен износ)	317	223	194
- Број на работи на работни вреќи (во апсолутен износ)	318	12	12
- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	319		
- Добивка под импозит на исплатите на акциј на матичното друштво	320		
- Добивка која прелаѓа на неконтролираното учество	321		
- Загуба која се однесува на исплатите на акциј на матичното друштво	322		
- Загуба која се однесува на неконтролираното учество	323		
- ЗАРАБОТУВАЊА ПО АКЦИЈА	324		
- Вкупна основна заработувања по акција	325		
- Вкупна разликата заработувања по акција	326		
- Основна заработувања по акција од претходни работни	327		
- Разликата заработувања по акција од претходни работни	328		
- Добивка за годишето	329	42.178.042	41.767.791
- Загуба за годишето	330		
- Остатни сопствени добивки (333+335+337 - 339+341+343) - (334+336+338+340+342+344)	331		
- Остатни сопствени загуби (334+336+338+340+342+344) - (333+335+337+339+341+343)	332		
- Добивка или провизитирање од привојување на странски работници	333		
- Загуби или провизитирање од привојување на странски работници	334		
- Добивка од материјално верение на финансиски средства вложени за привојување	335		
- Загуби од материјално верение на финансиски средства вложени за привојување	336		
- Еквивалент дел од добивка од купени инструменти за хоптрание на паричен токов	337		
- Еквивалент дел од загуби од купени инструменти за хоптрание на паричен токов	338		
- Промена на регулаторските резерви за материјални и нематеријални средства (-)	339		
- Промена на регулаторските резерви за материјални и нематеријални средства (+)	340		
- Алерирани добивки на дефинирани планови за користа на работниците	341		
- Алерирани загуби на дефинирани планови за користа на работниците	342		
- Удел во основната сопствена добивка на придружението друштво (дело за потреби на консолидација)	343		
- Удел во основната сопствена загуба на придружението друштво (дело за потреби на консолидација)	344		
- Данок на добивка на жонеленту на основна сопствена добивка	345		
- Нето основни сопствени добивки (331-345)	346		
- Нето основни сопствени загуби (345-331) или (332+345)	347		
- Вкупна сопствена добивка за годишето (329+346) или (316-330)	348	42.178.042	41.767.791
- Сопствена добивка која им пристаѓа на жонеленту на акциј на матичното друштво	349		
- Сопствена добивка која им пристаѓа на неконтролираното учество	350		
- Вкупна сопствена загуба за годишето (330+347) или (330-346) или (347-329)	351		

Освободено зајубе која не кријат за микротипе на акција на
нетрговното друштво

352

- Освободено зајубе која кријат на централизираното место

353

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел: +389 2 3288 100
факс: +389 2 3123169

[Политика за приватност](#)

Во оптимално користење на системот,
предложуваме:
Google Chrome, Mozilla Firefox или IE 9.0+